

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 212

2 септември 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2583. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.....	2	2589. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Нискоградба“ Охрид за регулиран период 2021-2023 година.....	30
2584. Решение за назначување на членови и нивни заменици на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство.....	15	2590. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2021-2023 година.....	31
2585. Решение за назначување на Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската Унија за Република Северна Македонија.....	15	2591. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2021-2023 година.....	32
2586. Решение за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи.....	16	2592. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2021-2023 година.....	33
2587. Правилник за изменување на правилникот за условите за ставање во промет на говеда и свињи (*)......	16	2593. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2021-2023 година.....	34
2588. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	27		

	Стр.
2594. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе за регулиран период 2021-2023 година.....	36
2595. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година.....	37

	Стр.
2596. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година.....	38
2597. Исправка на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, Подружница енергетика.....	39
Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2583.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20 и 208/20), во член 1, став 1, во точката 1, ставот 1 се менува и гласи:

„1. Од 9 септември 2020 година, може да отпочнат со згрижување и воспитување на деца детските градинки и центрите за ран детски развој, согласно Протоколот од став 2 на оваа точка.“

Во ставот 13, Прилогот број 46 - Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно - образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, се заменува со нов Прилог број 46, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Во ставот 14, Прилогот број 47 - Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно - образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, се заменува со нов Прилог број 47, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

По ставот 14 се додаваат три нови става 15, 16 и 17 кои гласат:

„Одржувањето на наставата во основните и средните училишта во Република Северна Македонија се одвива со задолжително почитување на Планот за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 51 и е составен дел на оваа одлука.“

Основните и средните училишта во Република Северна Македонија во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус COVID-19 постапуваат согласно Алгоритамот за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 52 и е составен дел на оваа одлука.

Детските градинки и центрите за ран детски развој во Република Северна Македонија во случај на појава на дете со симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус COVID-19 постапуваат согласно Алгоритамот за постапување во градинките во случај на појава на дете со симптоми, сомнително/позитивно на Коронавирус COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за труд и социјална политика, кој е даден во Прилог број 53 и е составен дел на оваа одлука.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/36
1 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог број 46

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно - образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

1. Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07:00 часот до 20:00 часот.

2. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на училишната зграда и изготвува распоред за влез/излез со различно време на влегување и излегување на учениците за секое одделение и го истакнува на видни места во училиштето.

3. Протоколот на ученици и вработени во и надвор од училиштето се одвива по строго контролиран ред, со поставување на ознаки со кои се означува правецот на движење и запазување на минимум потребното растојание од 1,5 метар при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.

4. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се организира редарска служба, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 1,5 метар и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на основното училиште.

5. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставуваат едукативно-информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето и средства за дезинфекција на раце.

6. Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби со задолжително носење на маска/покривка на лицето.

7. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство.

8. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната температура пред влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете и обувките. Учениците кои имаат зголемена температура (над 37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да преземе соодветни здравствени мерки.

9. Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште, за време на престојот во училиште и за време на наставата задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со одржување на препорачаната дистанца.

10. Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.

11. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со безkontakтен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се упатува кај матичен лекар.

12. На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со безkontakтен топломер. Во случај на покачена телесна температура (над 37.4°) не се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште.

13. Наставата во училница се изведува со најмногу до 20 ученици во училница и обезбедено физичко растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и учениците.

14. Доколку наставата се реализира на отворено во училишниот двор, се препорачува да не се носат маски/покривки на лицето, но да се почитува задолжително препорачаната физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик од најмалку 1,5 метри.

15. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца од 1.5 метри.

16. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија и се забранува кабинетска настава, заради грижа за здравјето на учениците.

17. Секогаш кога е можно и дозволуваат временските услови, наставата се реализира надвор од училница во училишниот двор, на отворено.

18. Првиот ден од наставата започнува со упатства за учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и вработените во училиштето.

19. Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во училиштето и меѓу учениците.

20. За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен класниот раководител/наставник и се грижи за почитување на физичка дистанца меѓу учениците.

21. Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето треба да се изведуваат со употреба на видеоконференциска врска.

22. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден. Училиштето изготвува листа на сите површини кои треба редовно да бидат чистени.

23. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство на производителот.

24. Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре).

25. Тоалетите треба да бидат функционални заради овозможување услови за почесто миење на рацете со проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

26. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.

27. Чистењето на физкултурната сала, спортските игралишта и соблекувални и другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од страна на секоја група ученици.

28. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно движење на учениците низ просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.

29. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.

30. За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се остава отворен прозорец. Во училницата (доколку ги има) се избегнува употребата на уреди за климатизација и вентилација.

31. Директорот на основното училиште треба да определи лица од вработените кои на одредени места ќе бидат во улога на контролори и вооедно ќе можат да помогнат на оние ученици кои имаат прашања и им е потребна поддршка да ги разберат мерките за нивна заштита.

32. Учениците доаѓаат и одат сами на училиште, во придружба на родител/старател/образовен/личен асистент, со организиран или јавен превоз. Превозниците кои вршат превоз на ученици ги почитуваат и применуваат протоколите за превоз на патници.

33. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација која што ќе ја догворат родителите и наставниците.

34. Учениците носат оброк/храна од дома или доколку е можно за организација, оброкот што го обезбедува училиштето треба да биде соодветно спакуван или готов производ, притоа водејќи сметка за стандардите и нормативите за исхрана за оваа категорија на деца.

35. Учениците оброкот го консумираат во училищата во која реализираат настава и само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во училишната.

36. Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани.

37. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории треба да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на повеќе ученици од различни паралелки (пр. За време на еден наставен час, една паралелка е во физкултурната сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор или на спортските терени).

38. Преминувањето низ заедничките простории треба да се организира така што додека учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците и наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде се движат.

39. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или внесување храна) во училишните сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.

40. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез на училиштето), а главниот влез е дозволен само на сервисите и другите служби чии услуги се неопходни (пр. спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки како што се проверка на вода за потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките.

41. Доколку во училиштето се појави заболени од КОВИД-19 или лице кое имало контакт со лице заболени од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за постапување. За преземени активности училиштето доставува извештај до општината, а општината до Министерството за образование и наука.

42. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

43. Доколку се потврди дека ученик е заболени од КОВИД-19, се известува епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје која итно треба да направи анкета со наставниците и учениците за проценка на степенот на ризик врз основа на контактите кои ги имале.

Напомена: Заради специфичната дејност на државните основни училишта (училишта со ресурсен центар, училишта со ресурсен центар и интернатско сместување, државното музичко и балетско училиште), во барањето за настава со физичко присуство во училиштето доставуваат План со дополнителни мерки за заштита од КОВИД-19.

Прилог број 47

Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

1. Наставниот процес во училиштето се реализира во период од 07:00 часот до 20:00 часот.

2. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на училишната зграда и изготвува распоред за влез/излез (список со назнака на влез и време на влегување) за секоја паралелка и го истакнува на видни места во училиштето.

3. На влезот во училиштето, во ходниците и во училишните се поставуваат едукативно-информативни материјали и насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето.

4. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се грижи секој ученик да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекциско средство.

5. Училиштата задолжително поставуваат ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребно растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.

6. На сите вработени и на сите ученици при влезот во училиштето им се мери телесна температура и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот, односно ученикот се упатува кај матичен лекар.

7. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната температура пред влегување во автобус и се врши дезинфекција на рацете и обувките. Учениците кои имаат зголемена температура (над 37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да превземе соодветни здравствени мерки.

8. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитни маски/покривка на лицето за сите вработени и ученици во училиштето.

9. Сите вработени и ученици задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар.

10. На влезот во училиштето се поставуваат средства за дезинфекција, како и во училишните и другите простории.

11. Вработените при влезот задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.

12. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу вработените во училиштето и меѓу учениците.

13. Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето треба да се изведуваат со употреба на видеоконференциска врска.

14. Учениците доаѓаат и си заминуваат од училиште сами, во придружба на родител/старател/образовен или личен асистент (за учениците со посебни образовни потреби), со организиран и со јавен превоз.

15. Учениците и вработените во училиштето го почитуваат протоколот за превоз на патници во јавниот сообраќај (линк до протоколот).

16. Забранет е влез за родители/старатели освен на ученици со посебни образовни потреби со задолжително почитување на мерката за физичка дистанца и носење на маска/прекривка за лице.

17. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација, којашто ќе ја догворат родителите и наставниците.

18. Наставата во училишната се изведува со најмногу до 20 ученици во училишната и обезбедено физичко растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и учениците.

19. За реализација на практичната обука и учењето преку работа, училиштето изготвува распоред за користење на училишните капацитети кој го истакнува на видно место во училиштето. Користењето на училишните капацитети е со задолжително почитување на сите протоколи за безбедност на учениците.

20. Учениците и одговорните наставници задолжително ги почитуваат протоколите на компаниите (во погоните, хигиенско-санитарните објекти, одделот за исхрана и сите други делови каде што може да се движат учениците во компанијата).

21. Договорите за практична обука и учење преку работа кај работодавачите се дополнуваат со одредени одредби, кои ја регулираат реализацијата на обуката во услови на пандемија од Ковид-19.

22. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории препорачливо е да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на ученици од различни паралелки за што училиштето однапред подготвува распоред (пр. За време на 1 наставен час, една паралелка е во физкултурната сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор или на спортските терени).

23. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот којшто е внатре) и тоа за време на наставните часови за што учениците се благовремено информирани.

24. Чистењето на училишните се врши пред почетокот на наставата, во време кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство од производителот.

25. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

26. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат за време на наставата и по завршувањето на сите училишни активности.

27. Чистењето на физкултурната сала, спортските игралишта, соблекувалните и другите помошни простории, се врши по користењето од страна на секоја група ученици.

28. Училиштата воведуваат систем за еднострано движење на учениците низ просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.

29. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час пред пристигнувањето и по заминувањето на учениците, а доколку дозволуваат временските услови, пожелно е да се остави отворен прозорец за време на наставниот час.

30. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или внесување храна) во училишните сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.

31. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез училиштето), со задолжително почитување на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките.

32. Доколку во училиштето се појави заболени од КОВИД-19 или лице кое имало контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за постапување. За преземени активности училиштето доставува извештај до општината, а општината до Министерството за образование и наука.

33. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

34. Доколку се потврди дека ученик е заболени од КОВИД - 19, се следат протоколите од Министерството за здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со Центарот за јавно здравје, за натамошно постапување со паралелката на која припаѓа ученикот.

Организирање на редарска служба во училиштето, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 1.5 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.

Прилог број 51

ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Одлуката на Министерството за образование и наука (МОН) за повторно отворање на училиштата во учебната 2020/2021 година го зема предвид фактот дека училиштето е од суштинско значење за образованието и благосостојбата на децата и учениците.

За донесување на одлука за повторно отворање на училиштата се направи општа проценка на ризиците, при што се земаа во предвид епидемиолошките фактори, образовниот систем, здравствениот систем и капацитетот на јавното здравство, ангажманот на заедницата и државниот капацитет за одржување на социјална и економска поддршка на најранливите.

Планот на Министерството за образование и наука за започнување на учебната 2020/2021 година се базира на потребата да се добијат максимални придобивки за учениците, наставниците и вработените во училиштата и пошироката заедница, а воедно да не дојде до ширење на КОВИД-19 во нашата држава, имајќи предвид дека едно од основните човекови права покрај образованието е и правото на здравје.

Овој план ги објаснува чекорите кои треба да ги преземат основните и средните училишта за да ги обезбедат потребните мерки за заштита и со тоа да го намалат ризикот од ширење на корона вирусот (КОВИД-19).

Планот за одржување на наставата во учебната 2020/2021 година и Протоколот обезбедуваат рамка за училиштата за начинот на започнување и продолжување на образовниот процес во основното и средното образование. Во овој период училиштата ќе треба да ги прилагодат условите за реализирање на наставата согласно Планот и Протоколот со цел обезбедување непречен воспитно-образовен процес.

1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во основните училишта во учебната 2020/2021 година воспитно-образовниот процес се реализира согласно Календарот за организација и работа на училиштата, според скратена наставна програма согласно Наставниот план за учебната 2020/2021 година, во група до 20 ученици (во училишница со стандардна големина) и физичка дистанца меѓу учениците од најмалку 1.5 метри, како и со задолжително почитување на Протоколот за настава со физичко присуство.

Наставата во основното образование може да се реализира со физичко присуство на учениците во училиште или со учење на далечина.

Наставниот час трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути час со 5 минути приклучување за наставата со учење на далечина.

Зависно од бројот на часови по наставен план, се препорачува спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и учениците во просторијата.

Наставниците кои биле вклучени во дневен или продолжен престој во претходната учебна година, се распоредуваат да реализираат настава во паралелките со физичко присуство.

Секое училиште води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците.

Реализацијата на наставата, отсутната на учениците се евидентира во е-дневник и во дневникот на паралелката.

Наставниците во училиштето доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на влегувањето на учениците согласно распоредот на часови и Протоколот.

Основните училишта согласно просторните можности ја организираат наставата во смени.

Доколку основното училиште работи во две смени, во прва смена се вклучуваат учениците од прво до трето, односно од прво до петто одделение, а во втора смена се вклучуваат учениците од шесто до деветто одделение.

Секое училиште за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од училиштето, за смените, користењето на големиот одмор како и за учење од далечина изготвува распоред.

Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со Планот и Протоколот за настава со физичко присуство.

1.1. Настава за учениците од првиот период на основното образование (од прво до трето одделение)

За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со физичко присуство во просториите на училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемио-

лошки мерки утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство и со согласност од родителите/старателите на учениците.

Доколку родителот/старателот, сака неговото дете наставата да ја следи со учење од далечина, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење од далечина и ќе биде редовно присутен на наставата со учење од далечина, согласно распоредот за часови на паралелката.

За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење на далечина, училиштето за тие учениците организира учење на далечина.

Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен предмет може:

- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги извести),

- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат настава од далечина,

- да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,

- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина,

Во паралелките во кои настава ќе се реализира со физичко присуство и каде бројот на ученици е над 20 ученици и не може да се обезбеди физичка дистанца од најмалку 1.5 метри (во училишница со стандардна големина), паралелката се дели на две групи и наставата наставникот ја реализира во смени со двете групи поединечно.

Учениците од пониските одделенија на основното образование треба почесто да се потсетуваат на мерките за заштита согласно Протоколот за настава со физичко присуство, со оглед на фактот дека сега се запознаваат и воведуваат во почитување на редовните училишни правила. Треба да им се нагласи дека не треба да ги споделуваат своите работи (моливи, гумички и сл.) согласно околностите и дека другарството може да го изразат на други начини прифатливи за сегашната ситуација, пример преку меѓусебно потсетување да ги почитуваат правилата за заштита и правилата во училишница и со други соодветни креативни активности преку кои ќе се работи на развивање на чувството на емпатија.

1.1.1. Одмор за време на наставата со физичко присуство

Малиот одмор се користи во траење од 5 минути меѓу часовите и голем одмор во траење од 15 до 20 минути, кој е под задолжителен надзор на класниот раководител/наставник. За време на одморите задолжително се почитува физичката дистанца и мерките за заштита согласно Протоколот за настава со физичко присуство, и потребно е да се намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт меѓу учениците.

1.2. Настава за учениците од вториот и третиот период на основно образование (од четврто до деветто одделение)

Наставата за учениците од четврто до деветто одделение во основното образование се реализира со учење на далечина и со физичко присуство.

1.2.1. Учење на далечина

Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училишната во училиштето со користење на националната платформа од точка 3 од овој План, освен за наставниците од точка 5 на овој План.

Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекција во сите училишници во училиштето. Во исклучителен случај кога во училиштето нема добра интернет конекција и истата не може да се обезбеди, наставникот часовите може да ги одржува и од дома, по претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на училиштето.

При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој наставен час или активност.

1.2.2. Настава со физичко присуство

Само училиштата кои ги исполнуваат условите во Протоколот за настава со физичко присуство и Планот, може да побараат од основачот/Министерството да достави барање за согласност од Владата да реализираат настава со физичко присуство и за учениците од четврто до деветто одделение.

За реализација на наставата со физичко присуство во училиште за учениците од четврто до деветто одделение, основачот односно Министерството за училиштата чиј основач е Владата, бара согласност од Владата, на начин и постапка утврдена во точка 6 од овој План.

За учениците од четврто до деветто одделение во училиштата во кои наставата се реализира со одобрение за физичко присуство, училиштето максимално ги искористува просторните и кадровските капацитети во училиштето и го применува Протоколот за настава со физичко присуство.

Учениците во наставата со физичко присуство се вклучуваат со согласност од родителот/старателот.

Доколку родителот/старателот не сака неговото дете наставата да ја следи со физичко присуство, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење од далечина и ќе биде редовно присутен на наставата со учење од далечина, согласно распоредот за часови на паралелката.

За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на наставата со учење на далечина, училиштето за тие учениците организира учење на далечина.

Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен предмет може:

- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги известите),
- да го снимат реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат настава од далечина,
- да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина

1.2.3. Ученици со попреченост во општинските основни училишта

Учениците со попреченост во паралелките од прво до трето одделение треба да бидат вклучени во наставата во училиштата и да им се обезбеди поддршка од страна на наставниците и стручните соработници (спе-

цијален едукатор, психолог, педагог и сл.) односно инклузивниот тим. ИОП-от што го изработува инклузивниот тим за учениците со посебни образовни потреби треба да се прилагоди на начинот на реализација на наставата во училиштето за тие ученици.

Родителите/старателите на учениците со попреченост, имаат право да одлучат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште или ќе следат настава со учење од далечина - од дома.

Учениците со попреченост кои имаат поддршка од образовен или личен асистент, продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и треба да бидат во постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и родителите.

Образовниот асистент начинот на поддршката на образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со родителот/старателот.

Образовниот или личниот асистент кој се вклучува во паралелката, се придржува на Протоколот за настава со физичко присуство, поттикнува физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик и помага во одржување на хигиената на ученикот.

Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја ставаат на располагање на учениците кои имаат потреба од неа и во домашни услови.

1.2.4. Ученици со респираторни, хронични, ретки болести и/или други болести во општинските основни училишта

Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.

Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.

1.2.5. Настава во комбинирани паралелки

Основните училишта кои имаат комбинирани паралелки од прво до петто одделение, може да реализираат настава со физичко присуство на учениците доколку имаат просторни услови, согласност од родителите/старателите, ги исполнуваат условите во Протоколот и добијат согласност од Владата, во утврдената постапка од точка 6 на овој План.

1.3. Настава во државните основни училишта

Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со ресурсен центар и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта), чиј основач е Владата, може да реализираат настава со физичко присуство со почитување на заштитните епидемиолошки мерки во протоколот за настава со физичко присуство и со учење на далечина.

Доколку овие училишта имаат просторни услови, согласност од родителите/старателите и ги исполнуваат условите во Протоколот, потребно е да добијат согласност од Владата за настава со физичко присуство, во утврдената постапка од точка 6 на овој План.

Родителите на учениците со попреченост, учениците со попреченост сместени во интернат во училиштата со ресурсни центри, имаат право да одлучат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште, дали ќе бидат интернатски сместени во училиштето или ќе следат настава со учење од далечина - од дома.

2. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Наставата за учениците од средно образование се реализира со учење на далечина и со физичко присуство.

Само училиштата кои ги исполнуваат условите во Протоколот за настава со физичко присуство и Планот, може да побараат од основачот/министерството да достави барање за согласност од Владата да реализираат настава со физичко присуство и за учениците од средно образование.

Средните училишта покрај редовната настава за општо образовните предмети, ја организираат и наставата за стручните предмети (за стручно образование, уметничко образование, спортска академија и спортска гимназија), индивидуалната настава, практичната настава во училиште и во компанија, учењето преку работа кај работодавач, феријалната практика, ја организираат со физичко присуство согласно усвоените Протоколи.

Во средните училишта во учебната 2020/2021 година воспитно-образовниот процес се реализира согласно Календарот за организација на учебната 2020/2021 година, според скратени наставни планови и програми, во група до 20 ученици (во училиница со стандардна големина) и физичка дистанца меѓу учениците од најмалку 1.5 метри, како и со задолжително почитување на Протоколот за настава со физичко присуство.

2.1. Организација на воспитно – образовниот процес со физичко присуство

Средните училишта согласно просторните можности ја организираат наставата во една или две смени.

Доколку средното училиште работи во две смени, во прва смена се вклучуваат учениците од прва и втора година, а во втора смена се вклучуваат учениците од трета и четврта година.

Секое училиште за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од училиштето, за смените, користењето на големиот одмор како и за учење од далечина изготвува распоред.

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.00 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно распоредот на училиштето.

Половина од паралелките во прва смена пристигнуваат во училиштето најдоцна до 7.15 часот, а втората половина најдоцна до 7.30 часот. Во втората смена првата половина од паралелките пристигнува најдоцна до 13.15 часот, а втората половина најдоцна до 13.30 часот.

Наставата започнува за прва смена во 7.30 часот, односно во 13.30 часот за втора смена.

Учениците од една паралелка треба да престојуваат во една просторија, да се одбегнува кабинетска настава.

Зависно од бројот на часови по наставен план, се препорачува спојување на часовите по одредени наставни предмети (блок часови), со присуство на еден предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и учениците во просторијата.

Времетраењето на наставниот час е 35 минути. После секој наставен час се користи мал одмор во траење од 5 минути, а после вториот и третиот наставен час голем одмор во траење од 15 минути кој е под надзор на класниот и предметниот наставник.

Секоја паралелка може да искористи само еден големиот одмор (15 минути) за излегување надвор од училиницата согласно распоредот на училиштето.

За време на одморите треба да се почитуваат протоколите за физичка дистанца и мерките за заштита, да се намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт, во училиштата во кои е возможно да се воведат еднонасочно движење по ходниците заради избегнување на мешање помеѓу учениците од другите паралелки.

Наставниците за време на одморите да го сведат на минимум физичкото присуство во наставничката канцеларија.

Да се одржува физичката дистанца меѓу наставник и наставник/друг вработен во училиштето наставник и ученик и наставник и родител/старател на ученикот согласно протоколите.

Задолжително е носење на заштитна маска/прекривка на лицето од страна на учениците и вработените за време на престој во училиштето, освен кога се на отворено во училишниот двор и доколку е возможно одржување на препорачаната дистанца.

Секое училиште води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците и на учениците.

Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со Планот и Протоколот за настава со физичко присуство.

2.1.1. Ученици со респираторни, хронични, ретки болести и/или други болести во општинските основни училишта

Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.

Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.

2.2. Настава со учење од далечина

Училиштето кое согласно епидемиолошката состојба во општината/регионот и кое не ги исполнува условите за реализирање на наставата со физичко присуство во училиштето согласно Протоколот, ја реализира наставата со учење од далечина.

За наставата со учење од далечина се употребува националната платформа за учење на далечина опишана во точка 3 на овој План.

Наставата на далечина се реализира според однапред изготвен распоред на часови, а наставниот час трае 35 минути и 5 минути за приклучување.

Распоредот на часовите задолжително се објавува на веб-страницата на училиштето, на националната платформа и се доставува по електронски пат до Државниот просветен инспекторат.

Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училиница во училиштето со користење на националната платформа од точка 3 од овој План, освен за наставниците од точка 5 на овој План.

Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекција во сите училиници во училиштето. Во случај на немање добра интернет конекција во училиштето наставникот часот може да го одржи и од дома по претходно добиена согласност од страна на директорот на училиштето.

Предметниот наставник на барање на директорот му доставува линк за приклучување на електронската интерактивна платформа за учење на далечина за да ја следи работата на наставникот во текот на наставниот час.

При реализацијата на наставата по стручните предмети, како и практичната настава во средното стручно образование потребно е да се почитуваат практичните совети кои се дел од Насоките за реализација на наставата на далечина во стручното образование и обука. (<http://csoo.edu.mk/izvestuvanje/upatstvo-za-dalechsko-uchenje/>).

Начинот на реализацијата на практичната обука/практичното образование (УПР, феријалната практика и практичната настава) е опишан во Насоките за реализација на практична обука и учење преку работа за време на пандемија предизвикана од корона вирусот КОВИД-19 (<http://www.csoo.edu.mk/>).

Организирањето на наставата преку учење од далечина може да се однесува на одреден период (пократок или подолг во зависност од епидемиолошката состојба), па дури и доколку состојбата го налага тоа и во текот на целата наставна година.

2.3. Реализација на наставата

Наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамки на одреден наставен предмет за време на реализацијата на наставниот час во училиница, може:

- да ги вклучи и учениците кои се дома (за што треба претходно да ги извести);
- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои се дома;
- да одржи час само за учениците кои се дома;
- да им испрати на учениците соодветен видео час.

Предметниот наставник води евиденција за реализацијата на наставниот час и за редовноста на секој ученик и истите ги евидентира во дневникот за работа на паралелката и во е-дневникот.

За учениците кои од оправдани причини, со приложен доказ или изјава од родител/старател, не се во можност да ја следат наставата со физичко присуство во училиштето, училиштето организира настава на далечина за тие ученици.

Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.

Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда од матичен лекар.

2.3.1 Настава во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби

Во државните средни училишта за ученици со посебни образовни потреби, покрај препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, се применуваат и посебните планови изготвени од страна на секое училиште и одобрени од страна на Владата на Република Северна Македонија. Наставниот час наставникот го реализира по ИОП изготвен според способностите и можностите на учениците. Наставникот со секој ученик работи индивидуално согласно однапред изготвен распоред.

Образовниот или личниот асистент се вклучува во паралелката, при што ги почитува препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена, поттикнува физичка дистанца помеѓу учениците и учениците и наставниците и помага во одржување на целокупната хигиена.

2.3.2. Настава во средните училишта за уметничко образование, спортска гимназија или спортска академија

Во средните училишта во кои се реализира настава за уметничко образование, спортска гимназија или спортска академија, наставата по општо образовните предмети се реализира со учење од далечина. Наставата по стручните предмети за соодветниот вид на образование се реализира согласно Протоколот за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година и индивидуалните протоколи на секое училиште. Во Спортската академија наставата по стручните предмети ќе се реализира согласно протоколите одобрени од Владата на Република Северна Македонија изготвени од академијата во соработка со националните федерации по соодветниот спорт.

2.3.3 Настава во дуално образование

Во училиштата кои имаат паралелки во кои се одвива дуално образование, практичниот дел од наставата, во компаниите, се одвива со физичко присуство на работно место, со почитување на општите протоколи за заштита и на протоколите на компаниите каде се изведува практичната настава.

2.3.4. Стручно образование и настава преку феријална практика и учење преку работа

Феријалната практика и учењето преку работа кај работодавач се реализира со физичко присуство во компанија/ работодавач согласно Упатството за феријална практика донесено од страна на Центарот за стручно образование и обука.

Средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука, практичната настава ја реализираат со физичко присуство на учениците во училиштето во кабинети, училишни работилници, лаборатории и други посебни простории за оваа намена.

Средните стручни училишта за успешна реализација на феријалната практика и практичната настава, ги почитуваат сите безбедносни протоколи, како и Протоколот за постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука во Република Северна Македонија за спроведување на практичната настава со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година, Општиот Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач, како и Протоколите за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот машинство, секторот земјоделие, рибарство и ветерина, секторот хемија и технологија и секторот лични услуги.

3. НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА ЗА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

За учениците кои ќе се приклучуваат на настава на далечина, наставниците ја употребуваат националната платформа за учење на далечина која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.

Во текот на учебната година се поддржува соработката помеѓу наставниците за меѓусебно споделување на материјали и задачи. Споделувањето на материјалите до кој би имале пристап сите наставници е преку снимање на видео лекции согласно наставната програма прикачени на националната платформа на ЕДУ-ИНО.

Националната платформа за учење на далечина ќе овозможи организација на содржините во форма на е-Училишни. Секоја е-Училишна е поврзана со соодветен наставник и ученици, при што наставникот има можност да:

- поставува содржини (документи, презентации)
- поврзува надворешни содржини од ЕДУИНО
- испраќа соопштенија до учениците
- врши двонасочна комуникација со користење на форуми
- дефинира активности кои треба да ги сработат учениците
- дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците
- одржува on-line настава со помош на Microsoft Teams

- креира и одржува тестови
- креирање на е-Лекции

Националната платформа овозможува изведување на online тестови, кои ќе можат да бидат базирани на банки со прашања. Банките со прашања на почеток ќе бидат локални за секој предмет, со можност да се споделуваат во иднина. Банките на прашања може да содржат прашања од следните видови:

- Есејски прашања
- Кратки одговори

- Избор на еден точен одговор
- Избор на повеќе точни одговори
- Пополнување на празни делови од реченици
- Математички прашања, чиј одговор е едноставна формула
- и друг видови на прашања кои ќе се овозможат доколку тоа е потребно.

Националната платформа ќе овозможи детално следење на активностите на наставниците и учениците, по што ќе можат да се изработат извештаи.

4. ПРОВЕРКА (ВАЛИДАЦИЈА) НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Проверката (валидацијата) на знаењата на учениците се реализира со физичко присуство во училиште, на секое тромесечие по однапред утврден распоред на паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката, за што Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука ќе подготват посебно упатство за спроведување на проверката на знаењата на учениците.

Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците најдоцна 2 недели пред предвидените термини и истиот го објавува на веб страната на училиштето и на националната платформа за учење на далечина.

По завршување на процесот на проверка на знаењата на учениците, класниот раководител по електронски пат го известува родителот за постигнатиот успех на неговото дете, утврден на класен и наставнички совет.

Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата.

За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.

За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки утврдени во Законот за основно образование и Законот за средното образование.

Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина од фондот на наставни часови од одредени предмети, има право да полага одделенски испит/ испит на година по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за основното образование/ законот за средното образование.

5. НАСТАВНИЦИ СО ХРОНИЧНА ИЛИ РЕТКА БОЛЕСТ

Наставниците со хронични и ретки болести (ХОББ – Хронична опструктивна белодробна болест – J44, Астма – J45, Интестицијална фиброза – J84, Срцева слабост со EF<40, Акутен миокарден инфаркт до 3 месеци, Срцеви заболувања со тешка пулмонална хипертензија, Тешка аортна и митрална стеноза, Воспалителни заболувања на срце (миокардит, ендокардит) < 6 месеци, Инплантиран пејсмејкер или срцев дивајс до 3 месеци, Длабока венска тромбоза до 3 месеци, Диајабетес тип I, Диајабетес тип II на инсулинска терапија со коморбидитети: Миокарден инфаркт, цереброваскуларен инсулт, стеноза на периферна циркулација и ХБИ, Сите малигни заболувања – C00-C97, Состојба по трансплантација на бубрег – Z94., Хроничен нефротичен синдром – N04, Интермитентна хемодијализа – Z99.2, Состојби со биолошка или комбинирана имуномодулирана терапија – M05, M06, M45.00, Некротизирачки васкулопатии, системски еритематозен лупус, дерматополимиозит, системска склероза – M31-M34), се ослободени од физичко присуство во училиштето и наставата ја реализираат од дома.

Барањето за реализирање на наставата од дома, наставникот го доставува до директорот, со прилог медицинска документација и потврда од матичниот лекар.

Директорот за барањето на наставникот одлучува во рок од три дена од денот на добивање на барањето.

6. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Општинското основно, односно средното училиште барањето за настава со физичко присуство (за учениците од четврто до деветто одделение и за учениците во подрачните училишта во комбинирани паралелки од прво до петто одделение) со образложение за исполнетоста на условите и критериумите од Планот и Протоколот, го доставува до основачот, а истиот најдоцна до 10ти во тековниот месец го проследува до Комисијата формирана од Владата за разгледување на поднесени барања за организирање на настава со физичко присуство.

Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со ресурсен центар и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта, средните уметнички училишта, спортската академија, спортска гимназија и средните училишта за ученици со посебни образовни потреби), чиј основач е Владата, заради специфичната воспитно-образовна дејност која ја вршат, начинот на реализирање на наставата го утврдуваат со предлог План и Протокол кој е во согласност со Протоколот за настава со физичко присуство и го доставуваат до Министерството, а истото најдоцна до 10ти во тековниот месец го доставува до Комисијата формирана од Владата за разгледување на поднесени барања за организирање на настава со физичко присуство.

Комисија во рок од 7 (седум) дена врз основа на исполнетоста на критериумите и условите, согласно протоколите за соодветниот вид на училиште, доставува предлог до Владата за давање согласност за организирање на наставата со физичко присуство на учениците во училиштето.

7. УЧЕНИЦИ КОИ НЕМААТ ИКТ/ СМАРТФОН ИЛИ ИНТЕРНЕТ

За учениците кои немаат пристап до ИКТ или интернет, училиштето организира настава со физичко присуство во училиште, со согласност од родителите/старателите и исклучива согласност од Владата во утврдената постапка од точка 6 од овој План.

Доколку родителите не се согласуваат наставата да биде со физичко присуство, училиштето изготвува печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент. Покрај ова во интерес на децата, училиштето во договор со родителите договараат најбезбеден начин за давање и преземање на учебните материјали, домашните задачи и други училишни обврски за учениците.

8. НАДЗОР ЗА ПРИМЕНАТА НА ПЛАНОТ И ПРОТОКОЛИТЕ

Следењето на реализацијата на наставниот процес согласно Планот и Протоколите (со физичко присуство на учениците и учење од далечина), го врши Државниот просветен инспекторат согласно своите надлежности преку редовен и вонреден надзор, а надзор на примената на Протоколите за одржување на наставата со физичко присуство во учебната 2020/2021 година вршат Државниот просветен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно нивните надлежности.

Прилог број 52**АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19**

Согласно епидемиолошката состојба со КОВИД-19 во државата, а следејќи ги досегашните практики и протоколи за постапување во услови на епидемија со КОВИД-19, во прилог следи алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19.

Со цел спроведување на постапките дадени во алгоритмот потребно е секоеучилиште да се определи назначено одговорно лице за контакт со надлежниот Центар за јавно здравје!

ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ДЕТЕ СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛНО НА КОВИД-19

Доколку ученик, за време на престој во училиште, разви епокачена телесна температура над 37,5 С° и симптоми карактеристични на КОВИД-19 (малаксалост, кашлица, отежнато дишење, пролив, повраќање и др.) веднаш се изолира во посебна просторија за изолација во училиштето.

Додека ученикот е во изолација за него се грижи определено лице назначено од училиштето.

Назначеното одговорно лице од училиштето веднаш го известува и повикува родителот/старателот да дојде во училиштето.

Истото лице стапува во контакт со епидемиолошката служба во надлежниот Центар за јавно здравје и со матичниот доктор/педијатар на ученикот.

Во координација меѓу епидемиологот од епидемиолошката служба на надлежниот ЦЗ, матичниот лекар/педијатар и родителот/старателот на детето се одлучува за понатамошната дијагноза/тестирање/третман на ученикот.

Епидемиологот од надлежниот ЦЗ прави епидемиолошка проценка на ризик за можноста од проширување на инфекцијата во одделението/класот или целото училиште.

ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА УЧЕНИК ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19

Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ/матичниот лекар на ученикот ги известува родителите/старателите и назначеното одговорно лице во училиштето за позитивниот резултат на ученикот.

Центарот за јавно здравје го известува Институтот за јавно здравје за позитивниот резултат на ученикот (особено за локацијата на училиштето и одделението/класот во кој престојува позитивниот ученик) со цел преземање на понатамошни епидемиолошки мерки за спречување на ширење на инфекцијата. ИЈЗ го известува ДСЗИ за позитивниот резултат на ученикот. Врз основа на тој резултат ДСЗИ го изготвува решението за домашна изолација на ученикот.

Матичниот лекар го добива позитивниот резултат за ученикот преку системот на Мој Термин.

Назначеното одговорно лице во училиштето ги обезбедува следните податоци:

- Име/презиме, возраст на ученикот, адреса и место на живеење (клас во училиште) на ученикот потврден на КОВИД-19, со контакт телефон од родителите/старателите
- Список на учениците со име/презиме, возраст, адреса и место на живеење, со број за контакт од родителите/старателите од одделението/класот во кој ученикот престојува во училиштето и податоци за наставникот(име/презиме, возраст, адреса и место на живеење, со број за контакт) кој го води одделението со истите горенаведени податоци
- Дополнително, список на други наставници/вработени лица кои биле во контакт со потврдениот ученик

Списокот со контакти на потврдениот ученик ги доставува до епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ.

Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ врши проценка на ризик за можноста од проширување на инфекција од КОВИД-19 во училиштето (меѓу учениците и вработените), со тоа што учениците од одделението/класот во кој престојува позитивното дете, како блиски контакти задолжително одат во домашна изолација со решение од ДСЗИ. За наставниците и другите вработени во училиштето се прави поединечна проценка на ризик. За најдената состојба, појава на потврден случај на КОВИД-19 во училиштето и преземените мерки го известува Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и ДСЗИ.

Надлежниот епидемиолог организира спроведување на вонредна дезинфекција во училиштето.

Назначеното одговорно контакт лице го известува Министерството за труд и социјална политика за појава на потврден случај на КОВИД-19 во училиштето.

Ученикот позитивен на SARS-CoV-2 продолжува во домашна изолација под здравствен надзор со решение од ДСЗИ. Неговата здравствената состојба ја следи матичниот лекар, или доколку се појави потреба се хоспитализира.

Родителите/старателите на детето позитивно на SARS-CoV-2 како блиски контакти одат во домашна изолација со решение од ДСЗИ.

ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА УЧЕНИК ЗА КОЈ Е ДОКАЖАНО ДЕКА Е НЕГАТИВЕН НА SARS-COV-2

Ученикот кој бил сомнителен на КОВИД-19, а за кој е докажано со PCR тестирање дека е негативен на SARS-CoV-2, продолжува да го посетува училиштето и наставата со приложена потврда од матичниот лекар дека е во добра здравствена состојба и може да посетува училиште.

НАПОМЕНА: Контролата врз спроведување на воспоставениот протокол за работа на училиштата во услови на епидемија со КОВИД-19 ја врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат на РСМ.

Прилог број 53**АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО ГРАДИНКЕТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА ДЕТЕ СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛНО/ПОЗИТИВНО НА КОРОНАВИРУС COVID-19**

Согласно епидемиолошката состојба со КОВИД-19 во државата, а следејќи ги досегашните практики и протоколи за постапување во услови на епидемија со КОВИД-19, во прилог следи алгоритам за постапување во градинките во случај на појава на дете со симптоми, сомнително/позитивно на КОВИД-19.

Со цел спроведување на постапките дадени во алгоритмот потребно е секоја градинка да се определи назначено одговорно лице (по можност медицинско лице) за контакт со надлежниот Центар за јавно здравје!

ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ДЕТЕ СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛНО НА КОВИД-19

Доколку дете, за време на престој во градинка, развие покачена телесна температура над 37,5 С° и симптоми карактеристични на КОВИД-19 (малаксалост, кашлица, отежнато дишење, пролив, повраќање и др.) веднаш се изолира во посебна просторија за изолација во градинката.

Додека е во изолација за детето се грижи негователката од неговата група.

Назначено одговорно лице од градинката веднаш го известува и повикува родителот/старателот да дојде во градинката.

Истото лице стапува во контакт со епидемиолошката служба во надлежниот центар за јавно здравје и со матичниот доктор/педијатар на детето.

Во координација меѓу епидемиологот од епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ, матичниот лекар/педијатар и родителот/старателот на детето се одлучува за понатамошната дијагноза/тестирање/третман на детето.

Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ прави епидемиолошка проценка на ризик за можноста од проширување на инфекцијата во групата или целата градинка.

ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ДЕТЕ ПОЗИТИВНО НА КОВИД-19

Епидемиологот од надлежниот ЦЗ/матичниот лекар на детето ги известува родителите/старателите и назначеното одговорно лице во градинката за позитивниот резултат на детето.

Центарот за јавно здравје го известува Институтот за јавно здравје за позитивниот резултат на детето (особено за локацијата на детската градинка/клон и групата на деца во која престојувало позитивното дете) со цел превземање на понатамошни епидемиолошки мерки за спречување на ширење на инфекцијата. ИЈЗ го известува ДСЗИ за позитивниот резултат на детето. Врз основа на тој резултат ДСЗИ го изготвува решението за домашна изолација на детето.

Матичниот лекар го добива позитивниот резултат за детето преку системот на Мој Термин.

Назначеното одговорно лице во градинката ги обезбедува следните податоци:

- Име/презиме, возраст на детето, адреса и место на живеење (воспитна група во градинка) на детето потврдено на КОВИД-19, со контакт телефон од родителите/старателите на детето
- Список на децата со име/презиме, возраст, адреса и место на живеење, со број за контакт од родителите/старателите од воспитната група во која детето престојува во установата и податоци за воспитувачката и негователката (име/презиме, возраст, адреса и место на живеење, со број за контакт) на воспитната група со истите горенаведени податоци
- Дополнително список на други вработени лица доколку биле во контакт со потврденото дете

Списокот со контакти на потврденото дете ги доставува до епидемиолошката служба на надлежниот ЦЗ.

Епидемиологот од надлежниот ЦЗ врши проценка на ризик за можноста од проширување на инфекција од КОВИД-19 во градинката (меѓу децата и вработените), со тоа што децата, учителката и негувателката од воспитната група во кое престојувало позитивното дете, како блиски контакти задолжително одат во домашна изолација со решение од ДСЗИ. За најдената состојба, појава на потврден случај на КОВИД-19 во градинката и превземените мерки го известува Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и ДСЗИ.

Надлежниот епидемиолог организира спроведување на вонредна дезинфекција во градинката.

Назначеното одговорно контакт лице го известува Министерството за труд и социјална политика за појава на потврден случај на КОВИД-19 во градинката.

Детето позитивно на SARS-CoV-2 продолжува во домашна изолација под здравствен надзор со решение од ДСЗИ. Неговата здравствената состојба ја следи матичниот лекар, или доколку се појави потреба се хоспитализира.

ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ ЗА КОЕ Е ДОКАЖАНО ДЕКА Е НЕГАТИВНО НА SARS-COV-2

Детето кое било сомнително на КОВИД-19, а за кое е докажано со PCR тестирање дека е негативно на SARS-CoV-2, продолжува да ја посетува градинката со приложена потврда од матичниот лекар дека детето е во добра здравствена состојба и може да посетува градинка.

НАПОМЕНА: Контролата врз спроведување на воспоставениот протокол за работа на установите за згрижување и воспитание на деца во услови на епидемија со КОВИД-19 ја врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат на РСМ.

2584.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 132/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 2 од Одлуката за формирање на Комисија за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.210/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 септември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ОД СТРАНА НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Член 1

За членови на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство (во натамошниот текст: Комисијата), се назначуваат:

- Елена Ивановска, Министерство за образование и наука;
- прим. др. Гордана Кузмановска, Министерство за здравство
- Ѓорѓи Тасев, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Член 2

За заменици членови на Комисијата се назначуваат:

- Дана Бишкоска, Министерство за образование и наука;
- спец. др. Кристина Ставридис, Министерство за здравство
- Лидија Крстевска Дојчиновска, Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7937/1
1 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2585.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/208, 10/2010, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 6 став (1) точка б) од Законот за ратификација на Рамковната спогодба склучена меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош – ИПА („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/08), член 5 од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите за децентрализирано управување со првите четири ИПА компоненти од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/08, 119/09 и 81/10), член 6 став 2 од Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/15) и член 4 став 1 од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со инструментот за претпристапна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 септември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР (НИПАК) ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ИПА И ИПА II ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската Унија за Република Северна Македонија се назначува м-р Никола Димитров, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања.

2. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за назначување на Национален ИПА координатор (НИПАК) за управување со предпристапните фондови ИПА и ИПА II од Европската Унија за Република Северна Македонија, донесено од Владата под бр. 44-124/1 од 4.1.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 9/20).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7940/1 Претседател на Владата
1 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2586.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 септември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:

- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи
- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, министер за одбрана
- д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи
- д-р Венко Филипче, министер за здравство
- Благој Бочварски, министер за транспорт и врски
- м-р Агрон Буцаку, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за процена

2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се определува Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи.

3. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/20).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7941/1 Претседател на Владата
1 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****2587.**

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ГОВЕДА И СВИЊИ (*)****Член 1**

Во Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и свињи (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 203/19) Прилогот 6 се заменува со нов Прилог 6, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Одредбите од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1330/5 Агенција за храна
31 август 2020 година и ветеринарство
Скопје Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата за спроведување (ЕК) 2015/819 од 22 мај 2015 година за изменување и дополнување на Анексот Ф на Директивата 64/432 / ЕЕЗ на Советот во однос на моделот на здравствените сертификати за внатрешна трговија во Унијата на говеда и свињи (CELEX бр. 32015D0819).

Прилог 6

ОБРАЗЕЦ 1
/MODEL 1Сертификат за здравствена состојба на животните од видот говеда за одгледувања/ производство/ копење
/Animal health certificate for animals of the bovine species for breeding/ production/ slaughterВетеринарно здравствен сертификат за ставање во промет
/Intra trade certificate

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of consignment presented	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference No		I.2.a. Локален референтен број /Local reference No		
	Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central competent authority				
	Поштенски број /Postal code		I.4. Локален Надлежен Орган /Local competent authority				
	I.5. Приимач /Consignee Име /Name		I.6. Бр. на поврзани оригинални сертификати /No (s) of related original certificates		Бр.на придружни документи /No (s) of accompanying documents		
	Адреса /Address		I.7. Трговец /Dealer				
	Поштенски број /Postal code		Име /Name		Број на одобрение /Approval number		
	I.8. Земја на потекло /Country of origin		ИСО ознака /ISO code	I.9. Подрачје на потекло /Region of origin	Ознака /Code	I.10. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО ознака /ISO code
	I.11. Подрачје на дестинација /Region of destination		Ознака /Code	I.12. Место на потекло /Place of origin		Собирен центар ☐ /Assembly centre	
	Одгледувалиште ☐ /Holding		I.13. Место на дестинација /Place of destination		Собирен центар ☐ /Assembly centre		Трговец /Dealer's
	Простории на трговец ☐ /Dealer's premises		Одгледувалиште ☐ /Holding		Објект /Establishment ☐		
Име /Name		Број на одобрение/регистрација /Approval/registration number		Име /Name		Број на одобрение /Approval number	
Адреса /Address		Адреса /Address		Адреса /Address			
Поштенски број /Postal code		Поштенски број /Postal code		Поштенски број /Postal code			
I.14. Место на натовар /Place of loading		I.15. Дата и време на поаѓање /Date and time of departure		I.16. Средства за транспорт /Means of transport		I.17. Превозник /Transporter	
Поштенски број /Postal code		I.18. Код на стоката (ЦН код) 0102 /Commodity code (CN code) 0102		Име /Name		Број на одобрение /Approval number	
I.19. Код на стоката (ЦН код) 0102 /Commodity code (CN code) 0102		Адреса /Address		Поштенски број /Postal code		Земја членка /Member State	
I.20. Количество /Quantity		I.21. Опис на стоката /Description of commodity		I.22. Број на пакувања /Number of packages			

I.23. Бр. на пломба / контејнер Seal/Container No		I.24.	
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for:			
Одгледување ☐ /Breeding	Производство ☐ /Production	Колење ☐ /Slaughter	
I.26. Пренос преку трета земја ☐ /Transit through third country		I.27. Транзит преку земји членки ☐ /Transit through Member States	
Трета земја /Third country	ИСО ознака /ISO code	Земја членка /Member State	ИСО ознака /ISO code
Излезна точка /Exit point	Ознака /Code	Земја членка /Member State	ИСО ознака /ISO code
Влезна точка /Entry point	Бр. на граничен контролен пункт (ГКП) /BIP No	Земја членка /Member State	ИСО ознака /ISO code
I.28. Извоз ☐ /Export		I.29. Проценето време на патување /Estimated journey time	
Трета земја /Third country	ИСО ознака /ISO code		
Излезна точка /Exit point	Ознака /Code		
I.30. План на патување /Route plan			
Да ☐	Не ☐		
/Yes ☐	/No ☐		
I.31. Идентификација на животните /Identification of the animals			
Официјална идентификација /Official identification	Број на пасош /Passport number		

Европска Унија
/European Union64/432 F1 Говеда
64/432 F1 Bovine

II. Информации за здравствената состојба /Health information		II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
(1) и/или and/or	(II.1.2.3.3.) [se castrated animals and/or less than 12 months of age]	се кастрирани животни и/или помали од 12 месеци; /are castrated animals and/or less than 12 months of age]	
(1) и/или and/or	(II.1.2.3.4.) [se животни стари 12 месеци или повеќе и се тествани со негативни резултати во текот на 30 дена пред заминување од одгледувалиштето и не потекло, во согласност со член 6 (2) (b) од Директивата 64/432/ЕЕЗ за бруцелоза на(да се внесе датум); /are animals 12 months of age or more and had been tested with negative results during the 30 days prior to the departure from the holding of origin in accordance with Article 6 (2) (b) of Directive 64/432/EEC for brucellosis on(insert date)]	се животни стари 12 месеци или повеќе и се тествани со негативни резултати во текот на 30 дена пред заминување од одгледувалиштето и не потекло, во согласност со член 6 (2) (b) од Директивата 64/432/ЕЕЗ за бруцелоза на(да се внесе датум); /are animals 12 months of age or more and had been tested with negative results during the 30 days prior to the departure from the holding of origin in accordance with Article 6 (2) (b) of Directive 64/432/EEC for brucellosis on(insert date)]	

Дел А /Section A	
II.1.2.4.	доаѓаат од стадо/а кои се официјално ослободени од ензоотска леукоза кај говеда, и /come from herd/s which is/are officially enzootic bovine leukosis-free, and
(*) или /either	II.1.2.4.1. одгледувалиште (-ата) е/се сместени во земја членка или на нејзина територија со мрежа за надзор одобрена според Одлуката за спроведување.../.../ЕУ на Комисијата (да се внесе број); /the holding/s is/are situated in a Member State or part of its territory with a surveillance network approved under Commission Implementing Decision .../.../EU (insert number);
(*) и/или and/or	II.1.2.4.2. одгледувалиштето(-ата) е/се сместени во земја членка или на дел од нејзина територија за кои е официјално признаено дека се ослободени од ензоотска леукоза кај говеда во согласност со точка Е од Анекс Д (I) кон Директивата 64/432/ЕЕЗ со Одлука .../.../... на Комисијата (да се внесе број); /the holding/s is/are situated in a Member State or part of its territory which is recognized as being officially enzootic bovine leukosis-free in accordance with point E of Annex D (I) to Directive 64/432/EEC by Commission Decision .../.../... (insert number);
(*) и/или and/or	II.1.2.4.3. се животни помали од 12 месеци; /are animals less than 12 months of age;
(*) и/или and/or	II.1.2.4.4. се животни стари 12 месеци или повеќе и се тестирани со негативни резултати во текот на 30 дена пред заминувањето од одгледувалиштето и/потекло, во согласност со член 6 (2) (ц) од Директивата 64/432/ЕЕЗ за ензоотска леукоза кај говеда на ... (да се внесе датум); /are animals 12 months of age or more and had been tested with negative results during the 30 days prior to the departure from the holding of origin, in accordance with Article 6 (2) (c) of Directive 64/432/EEC for enzootic bovine leukosis on (insert date);
(*) или /or	II.1.2. животните се животни за које доаѓаат од стада кои се официјално ослободени од туберкулоза и официјално ослободени од ензоотска леукоза кај говеда, и /the animals are animals for slaughter coming from officially tuberculosis-free and officially enzootic bovine leukosis-free herd/s, and
(*) или /either	II.1.2.1. доаѓаат од стада кои се официјално ослободени од бруцелоза; /come from officially brucellosis-free herd/s;
(*) и/или and/or	II.1.2.2. се кастрирани; /are castrated;
II.2.	Дел Б /Section B
Описот на пратката во овој дел одговара на информациите внесени во точка I.15., I.16 (P), I.17 (P), I.20 и I.31. /the description of the consignment in this Section corresponds to the information entered in Points I.15., I.16 (P), I.17 (P), I.20 and I.31.	
(*)	II.3. Дел В /Section C
II.3.1.	животните биле прегледани во согласност со член 5 (2) од Директивата 64/432/ЕЕЗ на ... (да се внесе датум) 24 часа пред закажаното заминување и не покажале клинички знаци на инфекциска или заразна болест. /the animals had been inspected in accordance with Article 5 (2) of Directive 64/432/EEC on (insert date) during the 24 hours before scheduled departure and had not shown clinical signs of infectious or contagious disease.
II.3.2.	животните доаѓаат од одгледувалиштето (-ата) и, каде што е применливо, од одобрен собирен центар, и област (-и) кои, во согласност со законодавството на Унијата или националното законодавство, не е/се предмет на каква било забрана или ограничување поради болести на животни кои се однесуваат на говеда. /the animals come from the holding/s and, where applicable, an approved assembly centre, and the area/s which, in conformity with Union or national legislation, is/are not subject to any prohibitions or restrictions for reasons of animal diseases affecting bovine animals.
(*) II.3.3.	животните ги исполнуваат дополнителните гаранции за инфективен ринотрахеитис на говеда во согласност со член ... (да се внесе број на член) од Одлука на Комисијата .../.../... (да се внесе број); /the animals meet the additional guarantees for infectious bovine rhinotracheitis in accordance with Article (insert article number) of Commission Decision .../.../... (insert number);
II.3.4.	животните не остануваат повеќе од шест дена во одобрен собирен центар. /the animals did not remain more than six days in the approved assembly centre.
II.3.5.	се применуваат програми за превоз на животните во превозни средства кои се конструирани на начин на кој животинските фекалии, отпадци или добиточна храна не може да истечат или испаднат од возилото, и кои биле исчистени и дезинфицирани веднаш по превозот на животните, или кој било производ кој може да влијае на здравјето на животните и, каде што е потребно, пред товарането на животните, со користење на средства за дезинфекција кои официјално се одобрени од надлежниот орган. /arrangements are made to transport the animals in means of transport which are constructed in such a way that the animals faeces, litter or feed cannot leak or fall out the vehicle, and which had been cleansed and disinfected immediately after the transport of animals, or of any product which could affect animal health, and where necessary before loading of the animals, using disinfectants officially authorized by the competent authority.

Европска Унија
/European Union64/432 F1 Говеда
64/432 F1 Bovine

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
(*) (*) II.3.6. за време на инспекцијата, животните опфатени со овој здравствен сертификат можеле да се превезуваат во согласност со одредбите од Регулатива (ЕЗ) бр. 1/2005 на Советот за планираното патување кое би требало да почне на ... (да се внесе датум). /at the time of inspection, the animals covered by this health certificate were fit to be transported in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 on the intended		

Journey due to start on (insert date).	
II.3.7.	овој сертификат /this certificate
(*) или /either	II.3.7.1. е валиден 10 дена од датум на инспекција на одгледувалиштето на потекло, или во одобрен собирен центар во земја членка на потекло; /is valid for 10 days from the date of inspection on the holding of origin, or in the approved assembly centre in the Member State of origin]
(*) или /or	II.3.7.1. истекува во согласност со член 5 (5) од Директивата 64/432/ЕЕЗ на (да се внесе датум).]] /expires in accordance with Article 5 (5) of Directive 64/432/EEC on (insert date).]]
Забелешки /Notes	
– Дел А и Б од сертификатот се печатаат и потпишуваат од страна на: /Section A and B of the certificate shall be stamped and signed by: – официјален ветеринар на одгледувалиштето на потекло, доколку е различен од официјалниот ветеринар кој го потпишува Дел В; или /either the official veterinarian of the holding of origin, if different from the official veterinarian signing Section C; or – одобриот ветеринар од одгледувалиштето на потекло кога земјата членка на потекло воведува систем за мрежен надзор одобрен во согласност со член 14 (5) од Директивата 64/432/ЕЕЗ; или /the approved veterinarian of the holding of origin where the Member State of origin has introduced a surveillance network system approved in accordance with Article 14 (5) of Directive 64/432/EEC; or – официјалниот ветеринар одговорен за одобриот собирен центар на датумот на заминавање на животните. /the official veterinarian responsible for the approved assembly centre at the date of departure of the animals. – Дел В се печата и потпишува од страна на официјален ветеринар на: /Section C shall be stamped and signed by the official veterinarian of: – или одгледувалиштето на потекло; или /either the holding of origin; or – одобриот собирен центар сместен во земја членка на потекло; или /the approved assembly centre situated in the Member State of origin; or – одобриот собирен центар сместен во земја членка на транзит при пополнување на сертификатот за испраќање на животни во земјата членка на дестинација. /the approved assembly centre situated in one Member State of transit when completing the certificate for dispatch of animals to the Member State of destination.	
Дел I: Part I:	
– Точка I.6: /Box reference I.6:	да се наведе сериски број (-еви) на здравствениот сертификат (-ите) изготвен на денот на здравствената инспекција на одгледувалиштето (-ата) на потекло во земјата членка на потекло и придружувајќи ги животните кои ја формираат пратката за која што овој здравствен сертификат се издава во собирен центар сместен во земјата членка на транзит, како што е опишано во член 5 (5) од Директивата 64/432/ЕЕЗ. /Indicate the serial number (s) of the health (s) drawn up on the day of health inspection on the holding (s) of origin in the Member State (s) of origin and accompanying the animals forming the consignment for which this health certificate is issued in an assembly centre situated in the Member State of transit, as described in Article 5 (5) of Directive 64/432/EEC.
– Точка I.7: /Box reference I.7:	да се пополни доколку е применливо. /fill in if applicable
– Точка I.12: /Box reference I.12:	Простори на трговец се означуваат како Место на потекло само во случај на животни за колање. /Dealer's premises shall only be marked as a Place of origin in the case of animals for slaughter.
– Точка I.13: /Box reference I.13:	во случај на животни за колање или Собирен центар или Објект се означуваат како Место на дестинација како што е опишано во член 7 од Директивата 64/432/ЕЕЗ. /In the case of animals for slaughter either Assembly centre or Establishment shall be marked as a Place of destination as described in Article 7 of Directive 64/432/EEC.
– Точка I.23: /Box reference I.23:	за контејнери или кутии, треба да се наведе број на контејнер и број на пломба (доколку е применливо). /for containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) shall be included.
– Точка I.31: /Box reference I.31:	Официјална идентификација: Наведете за секоје животно од пратката уникатна ознака за идентификација, како што е опишано во член 1 (2) од Регулацијата (ЕЗ) бр.911/2004, прикажан на видливото средство за идентификација применето во согласност со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1760/2000 година. Број на пасош: Доколку привремените пасоши за животни стари помалку од 4 недели се одобрени од надлежниот орган во согласност со член 6 (2) од Регулацијата (ЕЗ) бр.911/2004, да се наведе бројот на привремен пасош за секоје животно од пратката. За секоје животно придружено со пасош издаден во согласност со член 6 (1) (а) од Регулацијата (ЕЗ) бр. 1760/2000, внесувањето на бројот на пасошот е изборно. /Official Identification: Indicate for each animal of the consignment the unique identification code, as described in Article 1 (2) of Regulation (EC) No 911/2004, displayed on the visible means of identification applied in accordance with Regulation (EC) No 1760/2000. Passport number: If temporary passports for animals less than 4 weeks old are authorised by the competent authority in accordance with Article 6 (2) of Regulation (EC) No 911/2004, indicate for each animal of the consignment the temporary passport number. For each animal accompanied by a passport issued in accordance with Article 6 (1) (a) of Regulation (EC) No 1760/2000, entering the passport number is optional.

Европска Унија
/European Union64/432 F1 Говеда
64/432 F1 Bovine

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
Дел II: /Part II:		

- (1) да се избрише доколку не се применува.
/delete if not applicable
- (2) се потпишува од страна на официјален ветеринар во собирниот центар по проверката на документацијата и проверката на идентитет на животни кои доаѓаат со официјален документ или сертификат со пополнети Дел А и Б, во спротивно оваа точка се брише.
/shall be signed by the official veterinarian at the assembly centre after documentary check and identity checks on animals arriving with an official document or Sections A and B completed certificate, otherwise this point shall be deleted.
- (3) да се наведе, доколку растојанието на превозот надминува 65 км.
/should be indicated, if the distance of transport exceeds 65 km.
- (4) да се избрише, доколку сертификатот се користи за движење на животни во рамки на земја членка на потекло и само Дел А и Б се пополнети и потпишани.
/delete, if the certificate is used for movement of animals within Member State of origin and only Sections A and B are completed and signed.
- (5) во случај кога пратка е групирана во собирен центар и вклучува животни кои се утоварени на различни датуми, датумот на кој започнува патувањето за целата пратка се смета најраниот датум кога дел од пратката го напушта одгледувалиштето на потекло.
/in the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date at which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin.
- (6) оваа изјава не ги ослободува транспортерите од нивните обврски во согласност со важечките правила на Унијата, особено во однос на подготовеноста на животните за транспорт.
/this statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Union rules in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.
- бојата на печатот и потписот треба да се разликува од онаа на другите карактеристики на сертификатот.
/the colour of the stamp and the signature must be different from that of the other particulars in the certificate.
- бараните детали од овој сертификат треба да се внесат во ТРАЦЕС на денот на издавање на сертификатот и барем во рок од 24 часа од истиот.
/the required details of this certificate have to be entered into TRACES on the day of issuing the certificate and at least within 24 hours thereof.

Официјален ветеринар
/Official veterinarian

Име (со големи букви):
/Name (in Capital):

Локална ветеринарна единица:
/Local Veterinary Unit:

Датум:
/Date:

Печат:
/Stamp:

Квалификација и наслов:
/Qualification and title:

Бр. на ЛВЕ:
/LVU No:

Потпис:
/Signature:

на Република Северна Македонија

ОБРАЗЕЦ 2
/MODEL 2Сертификат за здравствена состојба на животните од видот свињи за одгледување/ производство/ колење
Animal health certificate for animals of the swine species for breeding/ production/ slaughterЕВРОПСКА УНИЈА
/EUROPEAN UNIONВетеринарно здравствен сертификат за ставање во промет
/Intra trade certificate

I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference No		I.2.a. Локален референтен број /Local reference No	
		I.3. Централен Надлежен Орган /Central competent authority			
		I.4. Локален Надлежен Орган /Local competent authority			
I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code		I.6. Бр. на поврзани оригинални сертификати /No (s) of related original certificates		Бр. на придружни документи /No (s) of accompanying documents	
		I.7. Трговец /Dealer Име /Name		Број на одобрение /Approval number	
I.8. Земја на потекло /Country of origin	ИСО ознака /ISO code	I.9. Подрачје на потекло /Region of origin	Ознака /Code	I.10. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО ознака /ISO code
				I.11. Подрачје на дестинација /Region of destination	Ознака /Code
I.12. Место на потекло /Place of origin Одгледувалиште ☐ /Holding Простории на трговец ☐ /Dealer's premises Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code		Собирен центар ☐ /Assembly centre Број на одобрение/регистрација /Approval/registration number		I.13. Место на дестинација /Place of destination Одгледувалиште ☐ /Holding Простор ☐ /Premise Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code	
				Собирен центар ☐ /Assembly centre Трговец /Dealer's Објект /Establishment ☐ Број на одобрение /Approval number	
I.14. Место на натовар /Place of loading Поштенски број /Postal code		I.15. Дата и време на поаѓање /Date and time of departure			
I.16. Средства за транспорт /Means of transport Авион ☐ Брод ☐ Железнички вагон ☐ /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај ☐ Друго ☐ /Road vehicle /Other Идентификација: /Identification: Број (Броеви): /Number (s):		I.17. Превозник /Transporter Име /Name Број на одобрение /Approval number Адреса /Address Поштенски број Земја членка /Postal code /Member State			
		I.19. Код на стоката (ЦН код) 0103 /Commodity code (CN code) 0103			
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.20. Количество /Quantity			
I.21.		I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.23. Бр. на пломба / контејнер Seal/Container No		I.24.			

Дел I: Детали за испратената пратка
Part I: Details of consignment presented

I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for:			
Одгледување ☐ /Breeding	Производство ☐ /Production	Колене ☐ /Slaughter	
I.26. Пренос преку трета земја ☐ /Transit through third country ☐		I.27. Транзит преку земји членки ☐ /Transit through Member States	
Трета земја /Third country	ИСО ознака /ISO code	Земја членка /Member State	ИСО ознака /ISO code
Излезна точка /Exit point	Ознака /Code	Земја членка /Member State	ИСО ознака /ISO code
Влезна точка /Entry point	Бр. на граничен контролен пункт (КП) /BIP No	Земја членка /Member State	ИСО ознака /ISO code
I.28. Извоз ☐ /Export		I.29. Проценето време на патување /Estimated journey time	
Трета земја /Third country	ИСО ознака /ISO code		
Излезна точка /Exit point	Ознака /Code		
I.30. План на патување /Route plan			
Да ☐		Не ☐	
/Yes ☐		/No ☐	
I.31. Идентификација на животните /Identification of the animals			
Официјална идентификација /Official identification		Возраст на живи животни /Age of live animals	

Европска Унија
/European Union

64/432 F2 Свињи
64/432 F2 Swine

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
(1) или /either [Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, потврдувам, дека сите применливи одредби од Директивата 64/432/ЕЕЗ се исполнети и дека особено животните опишани во Дел I ги исполнуваат следниве барања:] /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that all applicable provisions of Directive 64/432/EEC are fulfilled and that in particular the animals described in Part I meet the following requirements:]		

(*) или /or	[Врз основа на информациите предвидени во официјален документ или сертификат во кој Дел А и Б се пополнети од страна на официјален ветеринар или одобриот ветеринар одговорен за одгледувањето на потекло. Јас, долупотпишаниот ветеринар, потврдувам, дека сите применливи одредби на Директива 64/432/ЕЕЗ се исполнети и дека особено животните опишани во Дел I ги исполнуваат следниве барања:] /Based on the information provided either in an official document or a certificate in which Sections A and B were completed by the official veterinarian or the approved veterinarian responsible for the holding of origin, I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that all applicable provisions of Directive 64/432/EEC are fulfilled and that in particular the animals described in Part I meet the following requirements:]	
II.1.	Дел А /Section A	
II.1.1.	Животните доаѓаат од одгледувањето (-ата) на потекло и област (-и) кои, во согласност со законодавството на Унијата или националното законодавство, не се предмет на каква било забрана или ограничување поради болести на животни кои се однесуваат на свињи; /The animals come from the holding/s of origin and the area/s which, in conformity with Union or national legislation, are not subject to any prohibition or restriction for reasons of animal diseases affecting swine;	
(*) и /and	[одгледувањето (-ата) е/се сместени во земја членка или на нејзина територија со мрежа за надзор одобрена според Одлуката за спроведување/ЕУ на Комисијата (да се внесе број).] /the holding/s is/are situated in a Member State or part of its territory with a surveillance network approved under Commission Implementing Decision/EU (insert number).]	
(*) или /either	II.1.2. Животните се свињи за одгледување или производство, како што е дефинирано во член 2 (2) (a) од Директивата 64/432/ЕЕЗ кои се резиденти, колку што може да се утврди, на одгледувањето (-ата) на потекло во текот на последните 30 дена, или од раѓање, доколку тие се на возраст помала од 30 дена, и во ова време не е внесено во одгледувањето животинско увезено од трета земја, освен ако не е изолирано од сите други животни на одгледувањето (-ата). /The animals are swine for breeding or production as defined in Article 2 (2) (a) of Directive 64/432/EEC that have been resident, as far as can be ascertained, on the holding/s of origin during the last 30 days, or since birth, if they are less than 30 days of age, and no animal imported from a third country was introduced into the holding/s during this period, unless it was isolated from all other animals on the holding/s.]	
(*) или /or	II.1.2. Свињи за колене како што е дефинирано во член 2 (2) (b) од Директивата 64/432/ЕЕЗ. /The animals are swine for slaughter as defined in Article 2 (2) (b) of Directive 64/432/EEC.]	
(*)	II.1.3. Животните се домашни свињи за прилог или производство од едно или повеќе одгледувања официјално признати дека ги применуваат контролираните услови на одгледување во согласност со член 8 од Регулацијата (ЕЗ) бр.2075/2005 и кои не транзитираше преку собирен центар како што е дефинирано во член 2 (2) (o) од Директивата 64/432/ЕЕЗ дека не ги исполнуваат барањата утврдени во Поглавје I (A) од Анекс IV кон Регулацијата (ЕЗ) бр.2075/2005. /The animals are domestic swine for breeding or production coming from one or more holdings officially recognised as applying controlled housing conditions in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 2075/2005 and which have not transited any assembly centre as defined in Article 2 (2) (o) of Directive 64/432/EEC that does not meet the requirements set out in Chapter I (A) of Annex IV of Regulation (EC) No 2075/2005.]	
...(*))	II.1.3. Животните се домашни свињи за колене и се /The animals are domestic swine for slaughter and are	
(*) или /either	II.1.3.1. неообени и помали од 5 недели]] /not weaned and less than 5 weeks of age]]	
(*) или /or	II.1.3.1. Доаѓаат од едно или повеќе одгледувања официјално признати дека ги применуваат контролираните услови за одгледување во согласност со член 8 (1) од Регулацијата (ЕЗ) бр.2075/2005 /coming from one or more holdings officially recognised as applying controlled housing conditions in accordance with Article 8 (1) of Regulation (EC) No 2075/2005	
(*) или /either	II.1.3.1.1. од кои се испитуваат трупови на крмаци и вепри за трихинела]] /of which the carcasses of the animals sent for slaughter are examined for Trichinella]]	
(*) и/или and/or	II.1.3.1.1. од кои 10% од труповите на животните испратени за колене се испитуваат за трихинела]] /of which 10% of the carcasses of the animals sent for slaughter are examined for Trichinella]]	
(*) или /or	II.1.3.1.1. сместени во земја членка во која не се откриени автохтоните инфекции со трихинела кај домашни свињи кои се чуваат во одгледувањето кои се официјално признати дека применуваат контролирани услови на одгледување во последните 3 години, во текот на тој период постојано се спроведуваат тестирања во согласност со член 2 од Регулацијата (ЕЗ) бр.2075/2005]] /situated in a Member State in which no autochthonous Trichinella infestations in domestic swine kept on holdings officially recognised as applying controlled housing conditions have been detected during the past 3 years, during which time continuous testing has been conducted in accordance with Article 2 of Regulation (EC) No 2075/2005]]	
(*) или /or	II.1.3.1.1. сместени во земја членка за која историските податоци за постојаните тестирања спроведени врз популацијата од заклани свињи од такви одгледувања или делови, даде најмалку 95% сигурност дека распространетоста со трихинела не надминува 1 на милион во таа популација]] /situated in a Member State for which historical data on continuous testing carried out on slaughtered swine population of those holdings or the compartment to which they belong provide at least 95% confidence that the prevalence of Trichinella does not exceed 1 per million in that population]]	
(*) или /or	II.1.3.1. доаѓаат од едно или повеќе одгледувања официјално признати дека ги применуваат контролираните услови за одгледување во согласност со член 8 (2) од Регулацијата (ЕЗ) бр.2075/2005 и сместени во Белгија или Данска. /coming from one or more holdings officially recognised as applying controlled housing conditions in accordance with Article 8 (2) of Regulation (EC) No 2075/2005 and situated in Belgium or Denmark.]	

II.	Информации за здравствената состојба /Health information	II.a.	Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.	Локален референтен број /Local reference number
II.2.	Дел Б /Section B	Описот на пратката во овој оддел одговара на информациите внесени во точки I.15, I.16 (*), I.17 (*), I.20 и I.31. /The description of the consignment in this Section corresponds to the information entered in Points I.15, I.16 (*), I.17 (*), I.20 and I.31.			
(*)	II.3 Дел В /Section C				

II.3.1.	Животните се проверени во согласност со член 5 (2) од Директивата 64/432/ЕЕЗ на(да се внесе датум) во текот на 24 часа пред предвиденото заминување и не покажува клинички знаци на инфективни или заразни болести. /The animals had been inspected in accordance with Article 5 (2) of Directive 64/432/EEC on(insert date) during the 24 hours before scheduled departure and had not shown clinical signs of infectious or contagious disease.
II.3.2.	Животните доаѓаат од одгледувалиштето (-ата) и, каде што е применливо, од одобрен собирен центар, и област (-и) кои, во согласност со законодавство на Унијата или националното законодавство, не е/се предмет на каква било забрана или ограничување поради болести на животни кои се однесуваат на свињи. /The animals come from the holding/s and, where applicable, and approved assembly centre and the area/s which in conformity with Union or national legislation is/are not subject to any prohibitions or restrictions for reasons of animal diseases affecting swine.
(*) II.3.3.	Животните исполнуваат дополнителни гаранции за: /The animals meet the additional guarantees for:
(*) или /either	II.3.3.1. Ајескиева болест во согласност со член(да се внесе број на член) од Одлука/на Комисијата (да се внесе број): /Aujeszky's disease in accordance with Article(insert article number) of Commission Decision/.....(insert number):
(*) и/или and/or	II.3.3.2.(да се внесе име или соодветна болест во согласност со Анекс Д (II) кон Директива 64/432/ЕЕЗ) во согласност со член(да се внесе број на член) од Одлука/на Комисијата (да се внесе број): /.....(insert name of relevant disease according to Annex E (II) to Directive 64/432/EEC) in accordance with Article(insert article number) of Commission Decision/.....(insert number):
II.3.4.	Животните не остануваат повеќе од шест дена во одобрен собирен центар. /The animals did not remain more than six days in the approved assembly centre.
II.3.5.	Се применуваат програми за превоз на животните во превозни средства кои се конструирани на начин на кој животинските фекалии, одпадаци или добиточна храна не може да истечат или испаднат од возикот, и кои биле исчистени и дезинфицирани веднаш по превозот на животните, или кој било производ кој може да влијае на здравјето на животните и, каде што е потребно, пред товарането на животните, со користење на средства за дезинфекција кои официјално се одобрени од надлежниот орган. /Arrangements are made to transport the animals in means of transport which are constructed in such a way that the animal faeces, litter or feed cannot leak or fall out of the vehicle and which had been cleansed and disinfected immediately after the transport of animals, or of any product which could affect animal health, and where necessary before loading of the animals, using disinfectants officially authorised by the competent authority.
(*) (*) II.3.6.	За време на инспекцијата, животните опфатени со овој здравствен сертификат можеле да се превезуваат во согласност со одредбите од Регулативата (ЕЗ) бр. 1/2005 на Советот за планираното патување кое би требало да почне на(да се внесе датум). /At the time of inspection the animals covered by this health certificate were fit to be transported in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 on the intended journey due to start on(insert date).
II.3.7.	Овој сертификат /This certificate
(*) или /either	II.3.7.1. е валиден 10 дена од датумот на инспекција на одгледувалиштето на потекло, или во одобрен собирен центар во земја членка на потекло; /is valid for 10 days from the date of inspection on the holding of origin, or in the approved assembly centre in the Member State of origin;
(*) или /or	II.3.7.1. истекува во согласност со член 5 (5) од Директивата 64/432/ЕЕЗ на(да се внесе датум). /expires in accordance with Article 5 (5) of Directive 64/432/EEC on(insert date):
Забелешки /Notes	
- Дел А и Б од сертификатот се печатаат и потпишуваат од страна на: /Section A and B of the certificate shall be stamped and signed by:	
- официјален ветеринар на одгледувалиштето на потекло, доколку е различен од официјалниот ветеринар кој го потпишува Дел В; или /either the official veterinarian of the holding of origin, if different from the official veterinarian signing Section C; or	
- одобрениот ветеринар на одгледувалиштето на потекло кога земјата членка на потекло воведува систем за мрежен надзор одобрен во согласност со член 14 (5) од Директивата 64/432/ЕЕЗ или /the approved veterinarian of the holding of origin where the Member State of origin has introduced a surveillance network system approved in accordance with Article 14 (5) of Directive 64/432/EEC or	
- официјалниот ветеринар одговорен за одобрениот собирен центар на датумот на заминување на животните /the official veterinarian responsible for the approved assembly centre at the date of departure of the animals	
- Дел В од сертификатот се печата и потпишува од страна на официјален ветеринар на: /Section C of the certificate shall be stamped and signed by the official veterinarian of:	
- или одгледувалиштето на потекло; или /either the holding of origin; or	
- одобрениот собирен центар сместен во земја членка на потекло; или /the approved assembly centre situated in the Member State of origin; or	
- одобрениот собирен центар сместен во земја членка на транзит при пополнување на сертификатот за испраќање на животни во земја членка на дестинација. /the approved assembly centre situated in one Member State of transit when completing the certificate for dispatch of the animals to the Member State of destination.	

Европска Унија
/European Union64/432 F2 Свињи
64/432 F2 Swine

II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. Локален референтен број /Local reference number
Дел I: Part I:		

- Точка 1.6: /Box reference 1.6:	Да се наведе сериски број (-еви) на здравствениот сертификат (-и) изготвен на денот на здравствената инспекција на одгледувалиштето (-ата) на потекло во земјата членка на потекло и придружувајќи ги животните кои ја формираат пратката за која што овој здравствен сертификат се издава во собирен центар сместен во земјата членка на транзит, како што е опишано во член 5 (5) од Директивата 64/432/ЕЕЗ. /Indicate the serial number(s) of the health certificate(s) drawn up on the day of health inspection on the holding(s) of origin and accompanying the animals forming the consignment for which this health certificate is issued in an assembly centre situated in the Member State of transit, as described in Article 5 (5) of Directive 64/432/EEC.
- Точка 1.7: /Box reference 1.7:	Да се пополни доколку е применливо. /Fill in if applicable.
- Точка 1.12: /Box reference 1.12:	Простории на трговец се означуваат како Место на потекло само во случај на животни за колење. /Dealer's premises shall only be marked as a Place of origin in the case of animals for slaughter.
- Точка 1.13: /Box reference 1.13:	Во случај на животни за колење или Собирен центар или Капацитет се означува како Место на дестинација како што е опишано во член 7 од Директивата 64/432/ЕЕЗ. /In the case animals for slaughter either Assembly centre or Establishment shall be marked as a Place of destination as described in Article 7 of Directive 64/432/EEC.
- Точка 1.23: /Box reference 1.23:	За контејнери или кутии, треба да се наведе број на контејнер и број на плomba (доколку е применливо). /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) shall be included.
- Точка 1.31: /Box reference 1.31:	Официјална идентификација: Животните се идентификуваат во согласност со Директивата 2008/71/ЕЗ. Возраст на живи животни: Да се наведе возраст во недели на групата животни во пратката. /Official identification: The animals shall be identified in accordance with Directive 2008/71/EEC. Age of live animals: Indicate age in weeks of the group of animals of the consignment.
Дел II: Part II:	
(*)	Да се избрише, доколку не се применува. /Delete, if not applicable.
(*)	Се потпишува од страна на официјален ветеринар во собирниот центар по проверката на документацијата и проверката на идентитет на животни кои доаѓаат со официјален документ или сертификат со пополнети Дел А и Б, во спротивно оваа точка се брише. /It shall be signed by the official veterinarian at the assembly centre after documentary check and identity checks on animals arriving with an official document or Sections A and B completed certificate, otherwise this point shall be deleted.
(*)	Да се наведе, доколку растојанието на превозот надминува 65 км. /Should be indicated, if the distance of transport exceeds 65 km.
(*)	Да се избрише, доколку сертификатот се користи за движење на животни во рамките на земјата членка на потекло и само Дел А и Б се пополнети и потпишани. /Delete, if the certificate is used for movement of animals within Member State of origin and only Sections A and B are completed and signed.
(*)	Во случај кога пратка е групирана во собирен центар и вклучува животни кои се утоварени на различни датуми, датумот на кој започнува патувањето за целата пратка се смета најраниот датум кога дел од пратката го напушта одгледувалиштето на потекло. /In the case where a consignment is grouped in an assembly centre and comprises animals that were loaded on different dates, the date at which the journey commenced for the whole consignment is considered to be the earliest date when any part of the consignment left the holding of origin.
(*)	Оваа изјава не ги ослободува транспортерите од нивните обврски во согласност со важечките правила на Унијата, особено во однос на подготовноста на животните за транспорт. /This statement does not exempt transporters from their obligations in accordance with Union rules in force in particular regarding the fitness of animals to be transported.
-	Бојата на печатот и потписот треба да се разликува од онаа на другите карактеристики на сертификатот. /The colour of the stamp and the signature must be different from that of the other particulars in the certificate.
-	Бараните детали од овој сертификат треба да се внесат во ТРАЦЕС на денот на издавање на сертификатот и барем во рок од 24 часа од истиот. /The required details of this certificate have to be entered into TRACES on the day of issuing the certificate and at least within 24 hours thereof.
Официјален ветеринар /Official veterinarian	
Име (со големи букви): /Name (in Capital):	Квалификација и наслов: /Qualification and title:
Локална ветеринарна единица: /Local Veterinary Unit:	Бр. на ЛВЕ: /LVU No:
Датум: /Date:	Потпис: /Signature:
Печат: /Stamp:	

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2588.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ СОЛАР”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-135/20
27 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лепенец бр.32, Скопје-Горче Петров, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 27 август 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 27 август 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-434-2020

6. Единствен матичен број: 5921678

7. Единствен даночен број: 4030004526229

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ СОЛАР” со локација на објекти на КП бр.2707/2 и 2707/4, КО Горче Петров 5 - Лепенец, Општина Горче Петров.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласните правилници и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ СОЛАР”, со следните технички карактеристики:

- а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ “СПЕЦИЈАЛ СОЛАР”,
- б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 361,82 kW,
- в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
- г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
- д) податоци за опрема:
 - тип на фотонапонски панели: поликристални,
 - производител на фотонапонски панели: JAM72S10 390-410/PR
 - број на фотонапонски панели: 904
 - моќност на фотонапонски панели: 474 x 405W и 430 x 395W
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор:
 - HUAWEI SUN2000-60KTL-MO, 66.000 Wp, 4 парчиња,
 - HUAWEI SUN2000-42KTL-MO, 47.000 Wp, 1 парче
 - HUAWEI SUN2000-36KTL-MO, 40.000 Wp, 2 парчиња
- е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.540 kWh/m2
- ж) очекувано производство на електрична енергија: 456.734 kWh

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 dhe nenit 43 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 13 i Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më datë 27 gusht 2020, mori

V E N D I M TË LËSHIMIT TË LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit, Tregtisë dhe Hotelerisë “SPECIAL-PRODUKT” SHPKNPJ - Shkup, i lëshohet licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED “SPECIAL SOLAR”.

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-135/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë

LICENCË E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës

Shoqëria e Prodhimit, Tregtisë dhe Hotelorisë “SPECIJAL – PRODUKT” SHPKNJ - Shkup, me seli në rr. “Lepenci” nr.32, Shkup - Gjorçe Petrov, Republika e Maqedonisë së Veriut.

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 27 gusht 2020

4. Data e vlefshmërisë së licencës: 27 gusht 2055

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-PROIZ-437-2020

6. Numri amzë: 5921678

7. Numri tatimor: 4030004526229

8. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës do ta kryejë veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED “SPECIJAL SOLAR”, me lokacion të ndërtesave në PK nr. 2707/2 dhe 2707/4, KK Gjorçe Petrov 5 – “Lepenci”, Komuna e Gjorçe Petrovit.0}

9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 i Ligjit të Energjetikës*,
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
- t'i sigurojë operatorit të sistemit elektrotransmetues, operatorit të tregut me energji elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha të dhënat e nevojshme dhe informatat, të cilat janë të nevojshme për kryerje të obligimeve të tyre, që dalin nga licencat, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet për mirëmbajtje dhe disponueshmërinë e planifikuar, deri tek operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit për Shpërndarje të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,
- t'i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektroenergjetik, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, si edhe në përputhje me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave.

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë prodhim të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Obligim i dërgimit të raportit vjetor të punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor të punës, duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

- 1) Përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,
- 2) llogaritë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
- 3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
 - mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
 - siguri dhe shëndet gjatë punës,
 - ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,
 - mbrojtje të mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,
 - kryerje të monitorimit të punës,
 - kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,
- 4) kryerje të programit vjetor për riparime,
- 5) realizim të planit të punës, i cili i referohet vitit përkatës,
- 6) monitorime inspektorale, të kryerja nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura nga procesverbalet, raporte dhe aktvendime nga monitorimet dhe kontrollet e kryera.

11. Konfidencialiteti i informatave

Bartësi i licencës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave, të cilët e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës, përllëgaritës me mënyrë dhe procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitetet prodhuese, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "SPECIJAL SOLAR", me karakteristikat teknike në vijim:

- a) Emri i centralit elektrik diellor: CED "SPECIJAL SOLAR",
- b) Fuqia totale e instaluar në centralin elektrik diellor: 361,82 kW,
- c) Viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2020
- d) Jetëgjatësia e vlerësuar e CED: 35 vite
- e) Të dhënat për pajisjen:
 - lloji i paneleve fotovoltaike: polikristalore,
 - prodhuesi i paneleve fotovoltaike: JAM72S10 390-410/PR
 - numri i paneleve fotovoltaike: 904
 - fuqia e paneleve fotovoltaike: 474 x 405W dhe 430 x 395W
 - lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit:
 - HUAWEI SUN2000-60KTL-MO, 66.000 Wp, 4 copë,
 - HUAWEI SUN2000-42KTL-MO, 47.000 Wp, 1 copë
 - HUAWEI SUN2000-36KTL-MO, 40.000 Wp, 2 copë
 - f) Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.540 kWh/m²
 - g) Prodhim i prituri i energjisë elektrike 456.734 kWh

2589.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈП „Нискоградба“ Охрид бр.03-756/1 од 14 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-63/20 од 20 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП „НИСКОГРАДБА“ ОХРИД ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА**

1. На ЈП „Нискоградба“ Охрид се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 17,89 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 19,17 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 19,76 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 6,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,58%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 12,96%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 16,78 ден/m³;
 - максимална просечна тарифа 19,01 ден/m³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 17,33 ден/m³;
 - максимална просечна тарифа 21,01 ден/m³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 17,20 ден/m³;
 - максимална просечна тарифа 22,33 ден/m³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-63/20
31 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нè базè të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) i Rregullores së Mënyrës dhe Procedurës së Përcaktimit të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe Tarifës Rregullatore të Shërbimit të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës së Grumbullimit dhe Largimit të Ujërave të Zeza Urbane, me propozim-tarifë për periudhë të rregulluar 2021-2023 të NP "Niskogradba" Ohër, nr. 03-756/1, datë 14 korrik 2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut, nën PA1 nr.08-63/20 datë 20 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 31 gusht 2020, solli

A K T V E N D I M

TË PËRCAKTIMIT TË TARIFËS SË GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NP "NISKOGRAĐBA" OHËR, PËR PERIUĐHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NP "Niskogradba" Ohër i përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, grumbullim dhe largim të ujërave të zeza urbane; edhe atë:

- për vitin 2021 në vlerë prej 17,89 ден/м³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 19,17 ден/м³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 19,76 ден/м³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë prej 6,25%;

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë prej 9,58%;

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë prej 12,96%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale, në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga pika 2 e këtij aktvendimi:

- për vitin 2021:

- tarifa mesatare minimale 16,78 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 19,01 ден/м³;

- për vitin 2022:

- tarifa mesatare minimale 17,33 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 21,01 ден/м³;

- për vitin 2023:

- tarifa mesatare minimale 17,20 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 22,33 ден/м³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij aktvendimi t'i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe e largimit të ujërave të zeza urbane, për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Aktvendimi hyn në fuqi në ditën e publikimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-63/20
31 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2590.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП СТАНДАРД Дебар бр.03-114/1 од 09 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-146/20 од 17 Јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27август 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП СТАНДАРД ДЕБАР ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈП СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2021 година во износ од 20,23 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 20,82 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 21,74 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,60 %;

- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,40 %;

- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,57 %.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:

- минимална просечна тарифа 19,70 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 20,76 ден/м³;

- за 2022 година:

- минимална просечна тарифа 20,32 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 21,32 ден/м³;

- за 2023 година:

- минимална просечна тарифа 20,96 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 22,51 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-146/20
27 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit тë Përcaktimit тë Çmimeve dhe тë Shërbimeve тë Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe e Procedurës së Përcaktim të Tarifës së Shërbimit të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës për Furnizim me Ujë të Pijshëm apo Furnizim me Ujë me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2021-2023 të NP "STANDARD" Dibër, nr. 03-114/1 datë 9 korrik 2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr.08-146/1 datë 17 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori

V E N D I M

I PËRCAKTIMIT E TARIFËS SË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIMIT ME UJË TË NP “STANDARD” DIBËR PËR PERIUHDHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NP “STANDARD” Dibër i përcaktohet tarifë mesatare për shërbimin e ujit furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:

- për vitin 2021 në shumë prej 20,23 ден/м³;
- për vitin 2022 në shumë prej 20,82 ден/м³;
- për vitin 2023 në shumë prej 21,74 ден/м³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021, ka vlerë prej 2,60%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë prej 2,40%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë prej 3,57%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij vendimi:

- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 19,70 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 20,76 ден/м³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 20,32 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 21,32 ден/м³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 20,96 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 22,51 ден/м³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij vendimi t'i plotësojë kushtet nga Plani i Adaptimit të Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në përputhje me të cilat përlloritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar për furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-146/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

P E Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП СТАНДАРД ДЕБАР ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈП СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 2,99 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 3,26 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 3,41 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,91 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,65 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 4,45 %.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 2,96 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 3,01 ден/м³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 3,11 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 3,41 ден/м³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,25 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 3,56 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-147/20
27 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

2591.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈП СТАНДАРД Дебар бр.03-114/2 од 09 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-147/20 од 17 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

Нë базë тë nenit 13, paragrafi (1) тë Ligjit пëр Përcaktimin e Çmimeve тë Shërbimeve тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës пëр Përcaktim тë Tarifës së Shërbimit тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës пëр Përcaktim тë Tarifës së Grumbullimit dhe Largimit тë Ujërave тë Zeza Urbane me propozim-tarifë пëр periudhën e rregulluar 2021-2023 тë NP STANDARD Dibër, nr. 03-114/2 datë 09 korrik 2020, тë regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-147/20 datë 17 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori

V E N D I M

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NP STANDARD DIBËR PËR PERIU DHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NP STANDARD Dibër i përcaktohet tarifë mesatare për shërbimin e ujit për grumbullim dhe largim të ujërave të zeza urbane siç vijon:

- për vitin 2021 në shumë prej 2,99 ден/м³;
- për vitin 2022 në shumë prej 3,26 ден/м³;
- për vitin 2023 në shumë prej 3,41 ден/м³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë prej 0,91%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë prej 4,65%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë prej 4,45%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij Vendimi:

- për vitin 2021:
 - tarifa mesatare minimale 2,96 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 3,01 ден/м³;
- për vitin 2022:
 - tarifa mesatare minimale 3,11 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 3,41 ден/м³;
- për vitin 2023:
 - tarifa mesatare minimale 3,25 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 3,56 ден/м³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij Vendimi t'i plotësojë kushtet nga Plani për Adaptim të Tarifave për Shërbimet e Ujit, në përputhje me të cilat përllongaritет kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe largimit të ujërave të zeza urbane vlen për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-147/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2592.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе бр.0302-290/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-150/20 од 27 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 август 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2021 година во износ од 39,47 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 39,37 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 39,35 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,38%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,36%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,21%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 38,53 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,41 ден/м³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 38,44 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,30 ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 38,48 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,22 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-150/20
31 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 13, параграфи (1) i Ligjit тë Përcaktimit тë Çmimeve тë Shërbimeve тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), ненит 7, параграфи (1) i Rregullores së Mënyrës dhe i Procedurës për Përcaktim e Tarifës së Shërbimit тë Ujit dhe Tarifës Rregulatores së Shërbimit тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës së Përcaktimit тë Tarifës për Furnizim me Ujë тë Pijshëm apo Furnizim me Ujë me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2021-2023 тë NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë, nr. 0302-290/1 datë 1 korrik 2020, тë regjistruar në arkivin e Komisionit Rregulator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr.0} 08-150/20 datë 27 korrik 2020, Komisioni Rregulator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 31 gusht 2020, mori

V E N D I M

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIM ME UJË TË NPK “KOMUNALEC” SHËN NIKOLLË PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë i përcaktohet tarifë mesatare për shërbimin furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:

- për vitin 2021 në vlerë prej 39,47 den/m³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 39,37 den/m³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 39,35 den/m³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë prej 2,38%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë prej 2,36%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë prej 2,21%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij vendimi:

- për vitin 2021:

- tarifa mesatare minimale 38,53 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 40,41 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 38,44 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 40,30 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 38,48 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 40,22 den/m³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij vendimi t'i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së Tarifave për Shërbime të Ujit, në përputhje me të cilat llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e furnizimit me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit të tij me publikimin në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregulator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ndërsa do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-150/20
31 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregulator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2593.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе бр.0302-291/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-151/20 од 27 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 август 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 4,93 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 5,49 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 5,62 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 7,84%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 7,66%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 4,92 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 4,95 ден/м³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 5,06 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 5,92 ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 5,19 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,06 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-151/20
31 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 13, paragrafi (1) тë Ligjit пëр Përcaktimin e Çmimeve тë Shërbimeve тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës пëр Përcaktimin e Tarifës së Shërbimit тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës пëр përcaktim тë tarifës së grumbullimit dhe largimit тë ujërave тë zeza urbane me propozim-tarifë пëр periudhë тë rregulluar 2021-2023 тë NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë, nr.0302-291/1 datë 1 korrik 2020, тë regjistruar нë arkivin e Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë Veriut нën PA1 nr. 08-151/20 datë 27 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut нë seancën e mbajtur më xx gusht 2020, mori

V E N D I M

PËR PËRCAKTIM TË TARIFËS SË GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NPK “KOMUNALEC” SHËN NIKOLLË PËR PERIUHDHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë i përcaktohet tarifë mesatare пëр shërbimin e ujit grumbullim dhe largim тë ujërave тë zeza edhe atë:

- пëр vitin 2021 нë vlerë пëрj 4,93 ден/м³;
- пëр vitin 2022 нë vlerë пëрj 5,49 ден/м³;
- пëр vitin 2023 нë vlerë пëрj 5,62 ден/м³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal пëр vitin 2021 ka vlerë пëрj 0,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal пëр vitin 2022 ka vlerë пëрj 7,84%;
- kufiri minimal dhe maksimal пëр vitin 2023 ka vlerë пëрj 7,66%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale нë пëрputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij aktvendimi:

- пëр vitin 2021:
 - tarifa mesatare minimale 4,92 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 4,95 ден/м³;
- пëр vitin 2022:
 - tarifa mesatare minimale 5,06 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 5,92 ден/м³;
- пëр vitin 2023:
 - tarifa mesatare minimale 5,19 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 6,06 ден/м³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit тë ujit nga pika 1 e këtij vendimi т'i plotësojë kushtet e Planit пëр Përshtatjen e Tarifave пëр Shërbime тë Ujit, нë пëрputhje me тë cilat llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës пëр shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe largimit тë ujërave тë zeza urbane пëр periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn нë fuqi ditën e publikimit тë tij нë “Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut”, publikohet edhe нë faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do тë zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-151/20
31 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2594.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе бр.0302-292/1 од 1 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-152/20 од 27 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 август 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ Свети Николе се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 2,82 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 2,86 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 2,90 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 36,34%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 35,86%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 35,35%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 1,79 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,84 ден/м³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 1,83 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,88 ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 1,87 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,92 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-152/20
31 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нè базè të nenit 13, paragrafi (1) të Ligjit për Përcaktimin e Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës për Përcaktim të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe Tarifës Rregullatore për Shërbimin e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës për Përcaktimin e Tarifës për Trajtimin e Ujërave të Zeza me propozim-tarifë për periudhë të rregulluar 2021-2023 të NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë, nr. 0302-292/1 datë 1 korrik 2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr.08-152/20 datë 27 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 31 gusht 2020, mori

VENDIM

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA TË NPK “KOMUNALEC” SHËN NIKOLLË PËR PERIU DHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NPK “KOMUNALEC” Shën Nikollë i përcaktohet tarifë mesatare për shërbimin e ujit - trajtim të ujërave të zeza siç vijon:

- për vitin 2021 në vlerë prej 2,82 den/m³;
- për vitin 2022 në vlerë prej 2,86 den/m³;
- për vitin 2023 në vlerë prej 2,90 den/m³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë prej 36,34%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë prej 35,86%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë prej 35,35%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij aktvendimi:

- për vitin 2021:
 - tarifa mesatare minimale 1,79 den/m³;
 - tarifa mesatare maksimale 3,84 den/m³;
- për vitin 2022:
 - tarifa mesatare minimale 1,83 den/m³;
 - tarifa mesatare maksimale 3,88 den/m³;
- për vitin 2023:
 - tarifa mesatare minimale 1,87 den/m³;
 - tarifa mesatare maksimale 3,92 den/m³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij vendimi t'i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së Tarifave për Shërbime të Ujit, në përputhje me të cilat llogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e trajtimit të ujërave të zeza vlen për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-152/20
31 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2595.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр. 03-486/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-153/20 од 29 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ ПРОБИШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2021 година во износ од 39,66ден/м³;
- за 2022 година во износ од 40,23ден/м³;
- за 2023 година во износ од 39,99ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 9,61%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,69%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 9,21%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 35,85ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,47ден/м³;
- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 36,33ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,12ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 36,31ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,67ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-153/20
27 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), neni 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe e Procedurës së Përcaktimit të Tarifës së Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës së Furnizimit me Ujë të Pijshëm apo Furnizim me Ujë me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2021-2023 të NPK “Nikolla Karev” Probishtip, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-153/20 nga data 29 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori

VENDIM

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIMIT ME UJË TË NPK “NIKOLLA KAREV” PROBISHTIP PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NPK “Nikolla Karev” Probishtip i përcaktohet tarifë mesatare për shërbimin furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:

- për vitin 2021 në shumë prej 39,66 den/m³;
- për vitin 2022 në shumë prej 40,23 den/m³;
- për vitin 2023 në shumë prej 39,99 den/m³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë prej 9,61%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë prej 9,69%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë prej 9,21%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij vendimi:

- për vitin 2021:
 - tarifa mesatare minimale 35,85 den/m³;
 - tarifa mesatare minimale 43,47 den/m³;
- për vitin 2022:
 - tarifa mesatare minimale 36,33 den/m³;
 - tarifa mesatare minimale 44,12 den/m³;
- për vitin 2023:
 - tarifa mesatare minimale 36,31 den/m³;
 - tarifa mesatare minimale 43,67 den/m³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij vendimi t'i plotësojë kushtet nga Plani i Adaptimit të Tarifave për Shërbimet e Ujit, në përputhje me të cilat përllongaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar për furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë vlen për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-153/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимски, d.v.

2596.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип бр.03-487/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-154/20 од 29 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ ПРОБИШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2021 година во износ од 4,08 ден/м³;
- за 2022 година во износ од 4,42 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 4,63 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 1,91%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,83%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 5,59%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 4,00 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 4,16 ден/м³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 4,21 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 4,64 ден/м³;

- за 2023 година:

- минимална просечна тарифа 4,37 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 4,89 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

УП1 бр. 08-154/20
27 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимски, с.р.

Në bazë të nenit 13, paragrafi (1) i Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve të Shërbimeve të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës për Përcaktim e Tarifës së Shërbimit të Ujit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 63/17) dhe duke vepruar sipas Kërkesës së Përcaktimit të Tarifës për Grumbullimin dhe Largimin e Ujërave të Zeza Urbane me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2021-2023 të NPK "Nikolla Karev" Probishtip, të regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut nën PA1 nr. 08-154/20 datë 29 korrik 2020, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 27 gusht 2020, mori

VENDIM

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NPK "NIKOLLA KAREV" PROBISHTIP PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2021-2023

1. NPK "Nikolla Karev" Probishtip i përcaktohet tarifë mesatare për shërbimin e ujit për grumbullim dhe largim të ujërave të zeza urbane edhe atë:

- për vitin 2021 në shumë prej 4,08 ден/м³;
- për vitin 2022 në shumë prej 4,42 ден/м³;
- për vitin 2023 në shumë prej 4,63 ден/м³;

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021 ka vlerë prej 1,91%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022 ka vlerë prej 4,83%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023 ka vlerë prej 5,59%;

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në përputhje me kufirin minimal dhe maksimal nga pika 2 e këtij Vendimi:

- për vitin 2021:
- tarifa mesatare minimale 4,00 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,16 den/m³;
- për vitin 2022:
- tarifa mesatare minimale 4,21 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,64 den/m³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 4,37 den/m³;
- tarifa mesatare maksimale 4,89 den/m³;

4. Obligohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij vendimi t'i plotësojë kushtet nga Plani i Adaptimit të Tarifave për Shërbimet e Ujit, në përputhje me të cilat përlllogaritët kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës për shërbimin e ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe largimit të ujërave të zeza urbane vlen për periudhën e rregulluar 2021-2023.

6. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-154/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2597.

По извршеното срамнување со изворниот текст, се утврди дека во Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика УП1 бр. 08-46/20 од 31 јули 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.196/20), е направена техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕСМ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА

Во точка 3 од Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетиката, табелата „Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)” се заменува со следната табела:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	23,1779	81,9370	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,1853	0,2101	1,1024
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0741	0,0840	0,4409

УП1 бр. 08-46/20
27 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Pas harmonizimit me tekstin burimor, është përcaktuar se në Vendimin për Miratimin e të Hyrave të Rregulluara Maksimale, Tarifës së Rregulluar Mesatare dhe Tarifave të Elementeve Përlllogaritëse për Kryerje të Veprimtarisë së Rregulluar Energjetike Shpërndarje e Energjisë Elektrike të SHA CEMV Shkup, filiali Energetika PA1 nr. 08-46/20 datë 31 korrik 2020 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 196/20), është bërë gabim teknik, për çka jepet

PËRMIRËSIM I VENDIMIT PËR MIRATIMIN E TË HYRAVE TË RREGULLUARA MAKSIMALE, TARIFËS SË RREGULLUAR MESATARE DHE TARIFAVE TË ELEMENTEVE PËRLLLOGARITËSE PËR KRYERJE TË VEPRIMTARISË SË RREGULLUAR ENERGETIKE SHPËRNDARJE E ENERGISË ELEKTRIKE TË SHA CEMV SHKUP, FILIALI ENERGETIKA

Në pikën 3 të Vendimit për Miratimin të Hyrave të Rregulluara Maksimale, Tarifës së Rregulluar Mesatare dhe Tarifave të Elementeve Përlllogaritëse për Kryerjen e Veprimtarisë së Rregulluar Energjetike Shpërndarje e Energjisë Elektrike të SHA CEMV Shkup, filiali Energetika, tabela “Tarifat e Elementeve Përlllogaritëse (me tarifë të kalkuluar për transmetim të energjisë elektrike)” ndërrohet me tabelën në vijim:

Elementi përlllogaritës	Njësia	Tarifa për elemente përlllogaritëse (pa kalkulum të tarifës për transmetimin e energjisë elektrike)		
		Kategoria e konsumatorëve		
		Fuqi e lartë (HV)	Fuqi e mesme (MV)	Fuqi e ulët (LV)
Fuqia aktive kulmore	den/kW	23,1779	81,9370	*
Energjia elektrike aktive	den/kWh	0,1853	0,2101	1,1024
Energjia reaktive elektrike tejmas e marrë	den/kvarh	0,0741	0,0840	0,4409

PA1 nr. 08-46/20
27 gusht 2020
Shkup

Kryetari i Komisionit
Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020212